



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламација 15 дена

Понеделник, 25 февруари 2002  
Скопје  
Број 15  
Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува  
8.000 денари. Овој број чини 120  
денари. Жиро сметка 30000000188798

192.

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам

## О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОРОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

I

Драги Гроздановски, се разрешува од функцијата директор на Агенцијата за разузнавање по негово барање.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-191  
25 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

193.

Врз основа на член 84, алинеја 7 од Уставот на Република Македонија и амандман XII, точка 2 на Уставот на Република Македонија, а во согласност со член 3, став 1 од Законот за Агенцијата за разузнавање, донесувам

## О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

I

Доста Димовска, се именува за директор на Агенцијата за разузнавање.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-192  
25 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Борис Трајковски, с.р.**

194.

Врз основа на член 11, а во врска со член 4 став 1 и член 19 став 2 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 февруари 2002 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ ДРУШТВА СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за основање на друштва со ограничена одговорност бр. 0307-45/1 од 11.02.2002 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови, на седницата одржана на 23.01.2002 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-584/2  
5 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

195.

Врз основа на член 3, став 1 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 9/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.02.2002 година, донесе

## О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВОДОСТОПАНИСУВАЊЕ СО ХИДРОСИСТЕМОТ "ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО" - СТАР ДОЈРАН

Член 1

Се основа Јавно претпријатие за водостопанисување со Хидросистемот "Дојранско Езеро"-Стар Дојран.

Скратен назив на претпријатието гласи: ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран.

Седиштето на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро" е во Стар Дојран.

Член 2

ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран ќе ги врши следните дејности:

01.41/1 Искористување на водите за земјоделството;  
41.0 Собирање, пречистување и дистрибуција на вода за пиење и прехранбена вода;  
45.24 Изградба на хидроградежни објекти;  
74.20/2 Проектирање;  
74.20/3 Инженеринг.

Член 3

Средствата за основање на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран ги обезбедува основачот.

Член 4

Органи на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран се: Управен одбор, Одбор за контрола на материјално-финансиско работење и директор.

Надлежностите, бројот, составот, организацијата и работата на органите на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран, како и други работи од нивна надлежност ќе се уредат со Статутот.

Член 5

За директор на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран се именува Дончовски Филип.

Член 6

Именувањето на членовите на Управниот одбор, Одборот за контрола на материјално-финансиско работење и донесување на Статутот ќе се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 7

ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран ќе се регистрира во трговскиот регистар во рок од 40 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 8

Работите околу почетокот со работа на ЈПВ ХС "Дојранско Езеро"-Стар Дојран ќе ги координираат заеднички Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерството за животна средина и просторно планирање.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-707/1  
19 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 196.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВА НА ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН**  
**СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА**

Во Буџетот на Република Македонија за 2002 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 106/2001) на сметката 637 се вршат следните измени на распоредот на средства во посебниот дел.

## Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2002 година кај сметката 637 се вршат:

А. Намалување кај следните корисници, програми и потставки:

Раздел	Буџетски корисник	Програма	Потставка	Опис на потставката	Буџет 2002	Пренамена	Износ на пренамена
04002	Служба за општи и заеднички работи	12-Основни стоки	401112	Основни плати-работници	39.679.000	6.658.000	33.021.000
			401119	Плати-ноќна смена	924.000	231.000	693.000
			401216	Надоместок за превоз	5.287.000	921.000	4.366.000
			401217	Надоместок за храна	13.510.000	2.670.000	10.840.000
			402111	Основен придонес ПИО	15.472.000	2.470.000	13.002.000
			402113	Други придонеси ПИО	2.160.000	162.000	1.998.000
			402211	Основен придонес за здравство	6.714.000	1.072.000	5.642.000
			402212	Основен придонес за проф. заболување	509.000	58.000	451.000
			402311	Основен придонес за вработување	1.168.000	186.000	982.000
			402411	Основен придонес за водоснабдување	142.000	23.000	119.000
			402511	Персонален данок од плати	6.548.000	735.000	5.813.000
			424111	Канцелариски материјали	6.800.000	1.224.000	5.576.000
			424711	Средства за одржување на хигиена	2.300.000	414.000	1.886.000
			424712	Ситен инвентар, алат и др. материјали	180.000	32.000	148.000
			425215	Сервисирање на опрема	3.000.000	540.000	2.460.000
			425218	Други услуги за одржување	1.000.000	180.000	820.000
		14-Угостителство	401112	Основни плати-работници	7.338.000	824.000	6.514.000
			401216	Надоместок за превоз	921.000	99.000	822.000
			401217	Надоместок за храна	2.353.000	253.000	2.100.000
			402111	Основен придонес ПИО	3.453.000	295.000	3.158.000
			402113	Други придонеси ПИО	24.000	6.000	18.000
			402211	Основен придонес за здравство	1.499.000	128.000	1.371.000
			402212	Основен придонес за проф. заболување	103.000	7.000	96.000
			402311	Основен придонес за вработување	261.000	23.000	238.000
			402411	Основен придонес за водоснабдување	50.000	3.000	47.000
			402511	Персонален данок од плати	1.462.000	124.000	1.338.000

			424111	Канцелариски материјали	1.200.000	144.000	1.056.000
			424711	Средства за одржување на хигиена	1.800.000	216.000	1.584.000
			424712	Ситен инвентар, алат и др. материјали	300.000	36.000	264.000
			425215	Сервисирање на опрема	3.000.000	360.000	2.640.000
				ВКУПНО	129.157.000	20.094.000	109.063.000

Б. Зголемувања кај следните корисници, програми и потставки:

Раздел	Буџетски корисник	Програма	Потставка	Опис на потставката	Буџет 2002	Пренамена	Износ на пренамена
04002	Служба за општи и заеднички работи	12-Основни стоки	426414	Други договорни услуги	100.000	19.834.000	19.934.000
		14-Угостителство	427117	Репрезентација	0	260.000	260.000
				ВКУПНО	100.000	20.094.000	20.194.000

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе биде објавена во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-849/1  
19 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 197.

Врз основа на член 14 од Законот за радиодифузната дејност ("Сл. весник на Р. Македонија" бр. 20/97), член 3 од Законот за концесија ("Сл. весник на Р. Македонија" бр. 42/93) и член 34 и 61 од Законот за телекомуникации ("Сл. весник на Р. Македонија" бр. 33/96, 17/98 и 28/2000), Владата на Република Македонија, на предлог на Советот за радиодифузија, на седницата одржана на 22 јануари 2002 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА РАСПИШУВАЊЕ КОНКУРС (IV) ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИИ ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИFUЗНА ДЕЈНОСТ

I. Се распишува конкурс за доделување концесии за вршење радиодифузна дејност за следниве радиодифузни услуги и под следниве услови:

1. На територијата на Република Македонија:

1.1. Една концесија за радио во фреквентен опсег 87,5 - 108 МХз.

Концесијата се доделува за време од седум (7) години, а висината на надоместокот за концесија изнесува 20.710 ЕУР годишно.

1.2. Една концесија за телевизија во IV/V фреквентен опсег (470 - 860) МХз.

Концесијата се доделува за време од десет (10) години, а висината на надоместокот за концесија изнесува 41.420 ЕУР годишно.

1.3. Годишниот износ на надоместокот за концесија за национално ниво се намалува за 510 ЕУР (за радио) и 1.020 ЕУР (за телевизија) за секој предавател / репетитор кој обезбедува покривање со радио и телевизиски сигнал над 70% од населението (за радио над 10 предаватели / репетитори, а за телевизија над 15) и што е со моќност не помала од 10 Њ. Намалувањето на износот на надоместокот по овој основ не може да изнесува повеќе од 50%.

2. На локално ниво:

2.1. Дваесет и три концесии за радио во фреквентен опсег 87,5 - 108 МХз за следните подрачја и под следните услови:

Ред. бр.	Подрачје	Бр. на концесии	Висина на надоместокот за концесија во ЕУР годишно (за една концесија)	Распределување на надоместокот за концесија на:	
				дел од надоместокот како приход на Републиката	надоместок за користење на радиофреквенции како приход на Управата за телекомуникации
1	Скопје	1	4.830 ЕУР	1.980 ЕУР	2.850 ЕУР
2	Скопје (тајм шеринг)	1	2.420 ЕУР	992 ЕУР	1.428 ЕУР
3	Гостивар	3	2.070 ЕУР	849 ЕУР	1.221 ЕУР
4	Кичево	1	1.380 ЕУР	566 ЕУР	814 ЕУР
5	Струга	1	2.070 ЕУР	849 ЕУР	1.221 ЕУР
6	Ресен	1	690 ЕУР	283 ЕУР	407 ЕУР
7	Битола	2	3.110 ЕУР	1.275 ЕУР	1.835 ЕУР
8	Крушево	1	520 ЕУР	213 ЕУР	307 ЕУР
9	Велес	1	2.070 ЕУР	849 ЕУР	1.221 ЕУР
10	Кавадарци	1	1.730 ЕУР	710 ЕУР	1.020 ЕУР
11	Валандово	1	520 ЕУР	213 ЕУР	307 ЕУР
12	Гевгелија	1	1.380 ЕУР	566 ЕУР	814 ЕУР
13	Кочани	1	1.380 ЕУР	566 ЕУР	814 ЕУР
14	Штип	1	1.730 ЕУР	710 ЕУР	1.020 ЕУР
15	Радовиш	1	1.040 ЕУР	426 ЕУР	614 ЕУР
16	Делчево	1	520 ЕУР	213 ЕУР	307 ЕУР
17	Свети Николе	1	690 ЕУР	283 ЕУР	407 ЕУР
18	Куманово	1	3.110 ЕУР	1.275 ЕУР	1.835 ЕУР
19	Липково	1	690 ЕУР	283 ЕУР	407 ЕУР
20	Долнени	1	520 ЕУР	213 ЕУР	307 ЕУР

Концесијата се доделува за време од (5) пет години.

2.2. Петнаесет концесии за телевизија во IV/V фреквентен опсег (470 - 860 МХз) за следните подрачја и под следните услови:

Ред. бр.	Подрачје	Бр. на концесии	Висина на надоместокот за концесија во ЕУР годишно (за една концесија)	Распределување на надоместокот за концесија на:	
				дел од надоместокот како приход на Републиката	надоместок за користење на радиофреквенции како приход на Управата за телекомуникации
1	Скопје	1	9.660 ЕУР	3.961 ЕУР	5.699 ЕУР
2	Скопје (тајм шеринг-12 часа)	1	4.830 ЕУР (за 12-часовно користење на фреквенција)	1.980 ЕУР	2.850 ЕУР
3	Скопје (тајм шеринг-8 часа)	3	3.220 ЕУР (за 8-часовно користење на фреквенција)	1.320 ЕУР	1.900 ЕУР
4	Тетово	1	6.210 ЕУР	2.546 ЕУР	3.664 ЕУР
5	Гостивар	1	4.140 ЕУР	1.697 ЕУР	2.443 ЕУР
6	Кичево	1	2.760 ЕУР	1.132 ЕУР	1.628 ЕУР
7	Дебар	2	2.760 ЕУР	1.132 ЕУР	1.628 ЕУР
8	Струга	1	4.140 ЕУР	1.697 ЕУР	2.443 ЕУР
9	Велес	1	4.140 ЕУР	1.697 ЕУР	2.443 ЕУР
10	Кочани	1	2.760 ЕУР	1.132 ЕУР	1.628 ЕУР
11	Штип	1	3.450 ЕУР	1.415 ЕУР	2.035 ЕУР
12	Прилеп	1	4.140 ЕУР	1.697 ЕУР	2.443 ЕУР

Концесијата се доделува за време од 7 (седум) години.

II. Годишниот надоместок за концесијата се плаќа во текот на годината на шест (6) рати од кои првата рата изнесува 50% од надоместокот, а остатокот од надоместокот во 5 (пет) еднакви рати, во годината за која се однесува надоместокот.

Првата рата од надоместокот од став 1 на оваа точка концесионерот е должен да ја плати во рок од 60 дена од денот на потпишувањето на договорот за концесија, а наредните 5 (пет) рати, на секои два месеци, најдоцна на денот кога е платена претходната рата.

III. Општите, посебните, програмските и техничките услови за доделување концесија за вршење радиодифузна дејност поблиску се определуваат со тендерската документација.

Тендерската документација може да се подигне во Советот за радиодифузија, ул. "Илинденска" број 9 - Скопје.

За тендерската документација се плаќа надоместок во износ од 5.000,00 денари на жиро сметка на Советот за радиодифузија бр. 300000000618023, ЕДБ 4030997339003 депонент на Комерцијална банка АД Скопје.

IV. Право на учество на конкурсот има секое правно и физичко лице кое ги исполнува условите од конкурсот и тендерската документација.

V. Пријавата за учество на конкурсот се поднесува во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот на начин, форма и со содржина предвидени со тендерската документација.

VI. Одлуката да се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во други јавни гласила.

Бр. 23-152/1  
22 јануари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

## 198.

Врз основа на член 4 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93 и 40/99) и член 86, став 2 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС СО<sub>2</sub> НА ДРУШТВОТО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, ПРОЕКТИРАЊЕ, МОНТАЖА, ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА "КОДИНГ" ДИМИТАР ДООЕЛ, НА ЛОКАЛНОСТА "КАУРБА", БИТОЛСКО**

1. На Друштвото за инжењеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија "КОДИНГ" ДООЕЛ - Скопје, се дава концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната суровина - минерална вода и гас (СО<sub>2</sub>) на локалноста "Каурба", во атарот на општина Битола, со површина на простор дефиниран со точки поврзани меѓусебно со прави линии, а точките одредени со координати, како што е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата X	Координата S	П (км <sup>2</sup> )
T-1	4.532.500,00	7.541.500,00	1,0
T-2	4.533.500,00	7.541.500,00	
T-3	4.533.500,00	7.542.500,00	
T-4	4.532.500,00	7.542.500,00	

Површината на просторот на концесијата од точка 1, став 1 на оваа одлука изнесува P=1,0 км<sup>2</sup>.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука е одредена со Договорот за концесија за детални геолошки истражувања.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија, од точка 1 на оваа одлука е определена во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на РМ" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот е определен во Договорот за концесијата.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесијата.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-688/1  
19 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 199.

Врз основа на член 31 од Законот за научно-истражувачката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 13/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе

#### ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА НАУЧНА УСТАНОВА - ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП

1. Се дава согласност на одредбите на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на Јавната научна установа - Институт за тутун - Прилеп, што ја донесе Советот на Јавната научна установа на седницата одржана на 28.01.2002 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6152/5  
19 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 200.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4

8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби" итн.) и автомобили за трки:	
	8703 22	--Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см3 до 1500 см3:	
	8703 22 90 00	---Употребувани а) Патничко моторно возило ГОЛФ, број на шасија ЊВЊ3Х-БО10867.	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-804/1  
19 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

### 201.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 36/98, 86/99, 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 февруари 2002 година, донесе

#### РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи и моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби" итн.) и автомобили за трки:	
	8703 22	--Со зафатнина на цилиндрите над 1000 см3 до 1500 см3:	
	8703 22 90 00	---Употребувани а) Опел Кадет 1,4 ХЗ-У, број на шасија ЊОЛ00033М5275996 б) Патничко моторно возило ФИЈАТ 146, ПИК АП број на шасија ЗФА14600008028733	1 парче  1 парче
	8703 32	--Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см3 до 2500 см3:	
	8703 32 90 10	---Со зафатнина на цилиндрите над 1500 см3 до 2000 см3 а) Патничко моторно возило ПЕУГЕОТ 405 ДИЗЕЛ број на шасија ВФ31ВД270025500 б) Патничко моторно возило ЊОЛКСВАГЕН ГОЛФ 2Д број на шасија ЊВЊ333193ХЊ122426.	1 парче  1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-805/1  
19 февруари 2002 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
**Љубчо Георгиевски, с.р.**

**202.**

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за спречување на перење пари ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/2001), министерот за финансии, донесува

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ВИДОТ НА ИНФОРМАЦИИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ  
КОИ СЕ ДОСТАВУВААТ ДО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  
СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ**

**I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат информациите и документите кои субјектите согласно Законот за спречување на перење пари ги доставуваат задолжително, а кои по барање на Дирекцијата за спречување на перење пари.

**II. ДОСТАВУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ И  
ДОКУМЕНТИ**

**1. Задолжително доставување**

**Член 2**

Субјектите задолжително ги доставуваат до Дирекцијата податоците и информациите собрани во врска со:

- трансакции за кои постои сомневање дека со нив може да се врши или е извршено перење пари, како и за трансакции со пари за кои постои сомневање дека потекнуваат од криминална активност;
- трансакции кои се спроведуваат во невообичаени околности или кога постои сомневање дека навидум нема економска или правна оправданост;
- готовински трансакции во вредност над 20.000 ЕВРА, во денарска противвредност на денот на вршењето на истата, без оглед на валутата во која е направена или изразена;
- поврзани готовински трансакции кои заедно ја надминуваат вредноста од 20.000 ЕВРА, во денарска противвредност на денот на вршењето на трансакцијата;
- трансакции вклучувајќи ги и оние чија вредност е помала од 20.000 ЕВРА во денарска противвредност на денот на вршење на трансакцијата, доколку постои основа за сомневање за перење пари;
- со внесување и изнесување на готови пари преку царинската линија на Република Македонија, кое го надминува со закон дозволеният максимум;
- со внесување на готови пари преку царинската линија на Република Македонија, над 10.000 ЕВРА, доколку постои сомневање во намерата за внесување;
- размена на валута која вклучува сума поголема од 20.000 ЕВРА во денарска противвредност и
- размена на чипови или вредносни жетони или пари во вредност поголема од 20.000 ЕВРА.

**2. Доставување на информации и документи  
на барање на Дирекцијата**

**Член 3**

Дирекцијата може да побара доставување и на дополнителни податоци, информации или документи кога:

- доставените податоци, информации или документи се недоволни;
- постои основано сомневање дека е сторено кривично дело перење пари;
- се работи за сомнителна трансакција или за посебно следење на таква трансакција;
- постои сомневање дека се работи за трансакција поврзана со приход од криминална активност и
- постои сомневање за вистинскиот идентитет на носителот на трансакцијата.

**3. Содржина на информациите и документите**

**Член 4**

За трансакциите наведени во членот 3 од овој правилник до Дирекцијата, се доставуваат податоци, информации или документи од кои може да се утврди:

- идентитетот на лицето кое ја врши трансакцијата (правно или физичко лице);
  - идентитетот на носителот на правата (ополномоштвач);
  - субјектите кои учествуваат во трансакцијата (домашни или странски);
  - начинот на вршење на трансакцијата ( плаќање, трансфер, прилив и сл.);
  - крајната дестинација на парите;
  - цел на трансакцијата;
  - видот на сметката преку која се врши трансакцијата (денарска или девизна);
  - природата и вредноста на трансакцијата;
  - местото и времето на преминување на царинската линија при внесување или изнесување на готови пари и
  - местото, времето и видот на размената на валутата.
- Во посебни извештаи се доставуваат потребните податоци за редовните односно сомнителните трансакции.

**III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

**Член 5**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 18-4795/1  
20 февруари 2002 година  
Скопје

Министер  
за финансии,  
**Никола Груевски, с.р.**

**203.**

Врз основа на член 4-г од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01 и 93/01), министерот за финансии, донесува

**У П А Т С Т В О**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И  
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПРИХОДИ**

1. Во Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи ("Службен весник на РМ" бр. 100/01), точката 12 се менува и гласи:

"Поврат на погрешно, односно повеќе уплатени јавни приходи се врши врз основа на решение на министерот за финансии и доказ за извршената уплата, првенствено на товар на соодветниот уплатен јавен приход.

По исклучок од став 1 на оваа точка, поврат на даночни и царински приходи уплатени на трезорската сметка на уплатна сметка 840 и 845 се врши врз основа на решение на директорот на Управата за јавни приходи, односно директорот на Царинската управа и доказ за извршената уплата."

2. Точката 13 се менува и гласи:

"Поврат на погрешно, односно повеќе уплатени јавни приходи по грешка на носителот на платен промет, се врши врз основа на барање за поврат од носителот на платен промет и доказ за извршената уплата.

За погрешно, односно за повеќе уплатени јавни приходи по грешка на носителот на платен промет, уплатени на трезорската сметка на уплатна сметка 840 за кои е надлежна Управата за јавни приходи, носителот на платниот промет каде е настаната грешката, барањето за поврат и доказот за извршената погрешна уплата, ги поднесува до Управата за јавни приходи.

За погрешно, односно за повеќе уплатени јавни приходи по грешка на носителот на платен промет, уплатени на трезорската сметка на уплатна сметка 845 за кои е надлежна Царинската управа, носителот на платниот промет каде е настаната грешка, барањето за поврат и доказот за извршената погрешна уплата, ги поднесува до Царинската управа."

3. Во шифрарникот на уплатни сметки, во точка 6 потточка 6.1. се додава нова уплатна сметка под реден број 9, која гласи:

"840-4473-Надомест за царински услуги по наменување", со врска за приходно konto "715314".

4. Ова уплатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 13-4607/1  
7 февруари 2002 година  
Скопје

Министер,  
**Никола Груевски, с.р.**

## 204.

Врз основа на член 266 од Законот воздушна пловидба ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за одбрана, донесе

### НАРЕДБА ЗА ГРАНИЧНИТЕ КОРИДОРИ

#### Член 1

Со оваа наредба се утврдуваат граничните коридори за прелетување на воздухоплови преку територијата на Република Македонија.

#### Член 2

Граничниот коридор над копното во смисла на оваа наредба е пресек на проекцијата на оската на утврдениот воздушен пат и државната граница и проширениот контролиран воздушен простор.

#### Член 3

Граничниот коридор е утврден со географски координати и кодирана комбинација од пет букви, ако во близина не се наоѓа соодветно навигациско средство на земја.

#### Член 4

Ширината на граничниот коридор изнесува 30 км (16 нм).

#### Член 5

Гранични коридори се:

1. На македонско-југословенската граница:

SARAX	420549N	0205344E
KOGAT	420645N	0210320E
XAXAN	420812N	0211937E
LONTA	420934N	0212350E
OLOTA	421348N	0213700E
TUXOV	421758N	0220620E
RAXAD	421830N	0221434E

2. На македонско-бугарската граница:

VELBA	415800N	0225300E
-------	---------	----------

3. На македонско-грчката граница:

VAROX	405118N	0210719E
BITLA	405232N	0212129E
TALAS	410436N	0215500E
DISOR	411450N	0224530E
RUGAS	411946N	0224729E

4. На македонско-албанската граница:

MAVAR	414012N	0203148E
DOBAR	411958N	0202941E

#### Член 6

Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за граничните коридори ("Сл. весник на РМ" бр. 2/97).

#### Член 7

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1359  
4 февруари 2002 година  
Скопје

Министер  
за одбрана,  
**Владо Поповски, с.р.**

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

## 205.

Врз основа на член 266 од Законот воздушна пловидба ("Службен лист на СФРЈ" бр. 45/86, 24/88, 80/89 и 29/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Република Македонија е преземен како републички пропис, министерот за транспорт и врски во согласност со министерот за одбрана, донесе

### НАРЕДБА ЗА ВОЗДУШНИТЕ ПАТИШТА

#### Член 1

Со оваа наредба се утврдуваат воздушните патишта во македонскиот воздушен простор и тоа:

#### ГОРЕН ВОЗДУШЕН ПРОСТОР

Име на воздушниот пат	Правец на протегање	Намена на воздушниот пат
UB 1	KOGAT-PEP-TALAS	за домашен и меѓународен сообраќај
UW 41	DOBAR-TALAS	за домашен и меѓународен сообраќај
UW 43	MAVAR-TALAS	за домашен и меѓународен сообраќај
UW 44	BITLA-PEP	за домашен и меѓународен сообраќај
UW 49	RAXAD-TALAS	за домашен и меѓународен сообраќај
UW 300	PEP-LONTA	за домашен и меѓународен сообраќај
UL 608	DISOR-LONTA	за домашен и меѓународен сообраќај
UL 616	KOGAT-VAROX	за домашен и меѓународен сообраќај
UL 617/609	RUGAS-RAXAD	за домашен и меѓународен сообраќај
UM 749	TALAS-LONTA	за домашен и меѓународен сообраќај
UM 867	KOGAT-DISOR	за домашен и меѓународен сообраќај
UZ 43	OLOTA-RUGAS	за домашен и меѓународен сообраќај

#### ДОЛЕН ВОЗДУШЕН ПРОСТОР

Име на воздушниот пат	Правец на протегање	Намена на воздушниот пат
W 301	SARAX-PEP	за домашен и меѓународен сообраќај
L 616	KOGAT-VAROX	за домашен и меѓународен сообраќај
B 1	KOGAT-PEP-TALAS	за домашен и меѓународен сообраќај
M 867	KOGAT-DISOR	за домашен и меѓународен сообраќај
G 18	DISOR-XAXAN	за домашен и меѓународен сообраќај
W 300	PEP-LONTA	за домашен и меѓународен сообраќај
W 44	BITLA-PEP	за домашен и меѓународен сообраќај
W 31	MAVAR-VELBA	за домашен и меѓународен сообраќај

W 41	DOBAR-TALAS	за домашен и меѓуна- роден сообраќај
W 43	MAVAR-TALAS	за домашен и меѓуна- роден сообраќај
W 49	RAXAD-TALAS	за домашен и меѓуна- роден сообраќај
L 608	DISOR-LONTA	за домашен и меѓуна- роден сообраќај
L 616	KOGAT-VAROX	за домашен и меѓуна- роден сообраќај
L 617	RUGAS-RAXAD	за домашен и меѓуна- роден сообраќај
M 749	TALAS-LONTA	за домашен и меѓуна- роден сообраќај
M 867	KOGAT-DISOR	за домашен и меѓуна- роден сообраќај
Z 43	OLOTA-RUGAS	за домашен и меѓуна- роден сообраќај

## Член 2

Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престапува да важи Наредбата за воздушни патишта ("Сл. весник на РМ" бр. 2/97).

## Член 3

Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 02-1360  
4 февруари 2002 година  
Скопје

Министер  
за одбрана,  
**Владо Поповски, с.р.**

Министер  
за транспорт и врски,  
**Љупчо Балкоски, с.р.**

## И С П Р А В К А

Во воведот на Одлуката за утврдување на максимална брокерска и трансакциона провизија при тргувањето на берзата со државните обврзници издадени за исплата на депонираните девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македонија бр. 03-125/1 од 29.01.2002 година, донесена од Комисијата за хартии од вредност, а објавена во "Службен весник на Република Македонија" бр. 9 од 7 февруари 2002 година, датата "29.02.2002 година" се заменува со датата "29.01.2002 година".

Бр. 03-125/2 Комисија за хартии од вредност  
8 февруари 2002 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

**Огласен дел**

## СУДСКИ ОГЛАСИ

## ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје I - Скопје, е поднесена тужба од тужителот Воигт Ајген од Скопје, ул. "Солунска" бр. 41, против тужениот Воигт Давид Роланд од СР Германија, сега со непозната адреса на живеење за развод на брак по член 41 од Законот за семејство на РМ - фактички прекин на брачната заедница подолго од една година.

За привремен застапник кој тужениот ќе го застапува пред судот со решение П. бр. 2492/2001 од 15.02.2002 година е одредена Весна Росоклија, адвокат од Скопје, ул. "Гуро Стругар" бр. 15-а, Скопје.

Се предупредува тужениот дека привремениот застапник ќе го застапува во постапката по предметот на спорот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, а до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XII. П.бр. 2492/2001. (5184)

## ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, е покрената постапка за развод на брак по тужба на тужителката Марија

Жеваиروفска од Скопје, против тужениот Валтер Шелдон од Англија, со непознато живеалиште, заведена под VI. П. бр. 195/2002 година.

Со решение од страна на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје бр. 3020-77 од 06.02.2002 година, за привремен застапник на тужениот Валтер Шелдон е поставен адвокат Љиљана Багеска од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 46-2-9, кој ќе ги штити неговите интереси до неговото појавување пред судот, односно до правосилно завршување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VI. П.бр. 195/2002. (4636)

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје - Скопје бр. 3020-758 од 9.01.2002 година на тужената Мерита Сулејмани од Скопје, сега со непозната адреса на живеење за посебен старател и е поставен адвокатот Мирче Ристовски од Скопје, ул. "Питу Гули" бр. 55.

Посебниот старател ќе ја застапува тужената во постапката по П. бр. 2130/01 и ќе ги штити нејзините права и интереси во текот на постапката до правосилно окончување на истата или додека тужената односно, нејзиниот полномошник во текот на постапката се појават пред судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, IV. П.бр. 2130/01. (4827)

По предлог на Ева Мишева од Скопје, пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на Радомир Јованов роден 1901 година во Скопје, кој наводно исчезнал 1941 година. Се повикува Радомир Јованов доколку е жив да се јави на судот, а исто така и секој друг што знае за неговиот живот да се јави во судот во рок од три месеци од објавувањето на огласот.

Во спротивно, по истекот на тој рок гореименуваниот ќе се прогласи за умрен.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ВПП.бр. 128/01. (5182)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, поднесена е тужба на тужителката Хатице Линденман од Скопје, ул. "Вашингтонска" бр. 36, против тужениот Христијан Линденман од Шопфхајм - Република Германија со непозната адреса за развод на брак.

Се повикува тужениот Христијан Линденман од Шопфхајм Република Германија во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во овој суд и во истиот рок ја достави својата сегашна точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката пред овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XII. П.бр. 2411/01. (5183)

Пред Основниот во Дебар, заведена е парнична постапка по тужбата на тужителката Мирсада Исакоска од Дебар, против тужениот Арслан Џафероски од Дебар, поради развод на брак.

Со оглед дека тужениот Арслан Џафероски сега живее во странство со непозната адреса, се повикува да се јави до овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, или, пак да ја достави неговата адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок или не се огласи свој полномошник, неговите интереси ќе ги застапува привремен назначен застапник од страна на овој суд, до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 13/02. (4902)

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителот Ласте Трајановски од Скопје, против тужениот Рамиз



Шаинов, со непозната адреса на живеење, по основ сопственост.

Се повикуваат тужениот Рамиз Шаинов, со непозната адреса на живеење во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје или во тој рок да достави своја адреса или престојувалиште или да назначи свој полномошник.

Доколку тужениот Рамиз Шаинов не се јави во рок од 30 дена, неговите интереси во постапката ќе ги штити привремен застапник поставен од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје, се додека тужениот лично или негов полномошник не се појават во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, ЦИЦ. П. бр. 145/02.

#### ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар заведен е спор за развод на брак по тужбата на тужителката Кадиме Месут Демири од с. Форино, Гостиварско против тужениот Абдулазис Рефик Демири од с. Топлица, Гостиварско, со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужениот или било кое друго лице во рок од 30 дена, да се да се јават на судот и да достават точна адреса на тужениот. Доколку во рок од 30 дена не се јави тужениот, ниту назначи свој полномошник, судот ќе му го постави за привремен застапник адвокатот Агим Мислими, од Гостивар, кој во оваа постапка ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 587/2001.

(5275)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар, заведена е парнична постапка по тужбата на тужителот Зурије Рамадани од Дебар, против тужениот Шефаит Рамадани од с. Скудриње-Ростуше, сега со непозната адреса во странство, поради развод на брак.

Со оглед дека тужениот Шефаит Рамадани живее во странство со непозната адреса, се повикува да се јави во овој суд во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, или, пак да ја достави неговата адреса на живеење. Доколку не се јави во определениот рок или не се огласи свој полномошник, неговите интереси ќе ги застапува привремен назначен застапник од страна на овој суд, до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Дебар, П.бр. 31/2001.

(4900)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани, е поднесена тужба од тужителот Горѓи Горѓиев од Кочани, против тужениот "Комфокс-промет-Компанија" ДОО Кочани застапуван од законскиот застапник управителот Костантинос Раванидис од Грција, со непозната адреса, за долг. Вредност на спорот 72.704,00 денари.

Се повикува тужениот Костантинос Раванидис од Грција, сега со непозната адреса во Грција, да се јави во Основниот суд во Кочани, или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот.

Доколку тоа не го стори ќе му биде поставен привремен застапник Сузана Спасовска, стручен соработник во Основниот суд во Кочани дипломиран правник со положен правосуден испит кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр. 721/2001.

(4898)

#### ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред Основниот суд во Куманово, е поведена постапка по тужба на тужителот Исламил Спахија од Куманово, против тужената Хала Девиши од Куманово, сега со непозната адреса на живеење, за развод на брак, од страна на

судот како привремен застапник на тужената се назначува Лидија Велиновска адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува тужената се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред овој суд.

Од Основниот суд во Куманово, I. П.бр. 09-221/2002.

(4824)

#### ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД

До Основниот суд во Охрид е поднесен предлог за амортизација на исправи-чекови од страна на предлагачот Штедилница "Мак БС" ДОО Скопје и тоа на чекови издадени од "Стопанска банка" АД -Скопје, филијала Охрид, од тековната сметка на име Перуновиќ Миќа под број 26002147821, а со сериски броеви на чекови: 9000214589 и 9000214608, се повикува држателот на исправите да ги пријави во судот, како и секое лице во определен рок да стави приговор против поведувањето на постапката или да го извести судот за лицето кое ја држи исправата. Се предупредува лицето задолжено по исправите на правните последици од поведувањето на постапката. Исправите ќе бидат поништени ако никој во судот не се јави дека ја има исправата или не стави приговор против предлогот за поништување на исправата.

Со објавувањето на овој оглас лицето должно по исправата не може повеќе полноважно да ги исполнува обврските од неа, ниту исправата да ја пренесе, обнови, преправи или замени, ниту да издаде нови купони или талони. Забраната трае се додека одлуката за поништување на исправата или за запирање на постапката не стане правосилна во рок од 15 дена од објавувањето на овој оглас.

Од Основниот суд во Охрид, ВПП. бр. 100/2001.

(4592)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Во судскиот регистар на политички партии под Рег. бр. 112 се запишува политичката партија РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА, со седиште во Скопје, ул. "Борка Талески" број 126.

Политичката партија стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. П. бр. 9/2001.

(5020)

#### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје со решението П. Трг. бр. 4163/2001 од 17.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02010789?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар намеруваното намалување на основната главница на Друштвото за производство и промет РАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Аџо ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 66 б-2/2 М.

Запишување на намерувано намалување на основната главница на: Друштвото за производство и промет РАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Аџо ДООЕЛ Скопје, бул. "партизански Одреди" бр. 66 б-2/2 М

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. Трг. бр. 4163/2001.

(4638)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трг. бр. 3285/2001 од 28.01.2002 година, во регистарската влошка бр. 02020655?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар намеруваното намалување на Друштвото за промет на големо и мало ПЕТ-ТЕХ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Козле" бр. 187, Скопје.

Упис на намерувано намалување на основната главница на Друштвото за промет на големо и мало ПЕТ-ТЕХ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Козле" бр. 187, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П. трег. бр. 3285/2001. (4628)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 14622/99 од 29.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02037747?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство и трговија на големо и мало ГАЛАНТ-КОМЕРЦ Јован и други ДОО увоз-извоз Велес, ул. "Петре Алчев" бр. 30, Велес.

Дејности: 27.10, 27.21, 27.22, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34, 27.35, 27.41, 27.42, 27.44, 27.45, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.40, 28.75, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26.

Надворешна трговија: надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, комисиони работи.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јован Филипов - управител без ограничување.

Од Основниот Суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 14622/99. (21778)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 17334/99 од 22.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02038555?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на ТП Емина Абдуш Али Продавница за текстил и комисион ФЕНИКС Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 59.

Се усогласува СТД "ФЕНИКС" Скопје, во ТП Емина Абдуш Али - продавница за текстил и комисион ФЕНИКС Скопје, со седиште на ул. "Битпазарска" бр. 59.

Во вид на занимање ќе ја обавува следната дејност: 52.33, 52.41, 52.42, 52.44, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.48, 52.50.

ТП е со неограничени овластувања, а за преземените обврски во правниот промет одговара лично со целиот свој имот.

Управител без ограничувања е Емина Али од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 17334/99. (31779)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 885/2001 од 17.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 03009301?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за производство, услуги и трговија увоз-извоз "ИДЕЈА плус" ДОО Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 115.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/3, 02.01, 02.02, 05.02, 14.11, 14.21, 14.50, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.98/2, 17.40/2, 17.54/1, 17.54/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 20.32, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 25.22, 25.24, 26.21, 26.25, 26.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.63, 26.64, 26.66, 28.11, 28.12, 28.51, 28.52, 28.73, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.63, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 50.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19,

51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.24, 63.12, 65.12/3, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/3, 74.70, 74.84, 91.01, 93.02, 93.95, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на патници и стока, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки на консигнациони складишта, реекспорт.

Одговорност: во свое име и за своја сметка, одговара со основната главница.

Застапник: Димитрова Јанка - без ограничување во застапувањето.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 885/2001. (32178)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 796/2001 од 26.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 03009212?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги АН-СЕВ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Партизанска" бр. 46, Штип.

Основач: Вања Веселинова од Штип, ул. "Партизанска" бр. 46.

Дејности: 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/3, 50.50, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.3, 51.34, 51.39, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.33, 52.47, 52.48, 63.11, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, продажба на стоки од консигнациони складишта, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител и застапник во надворешно-трговскиот промет е Вања Веселинова од Штип, без ограничувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 796/2001. (32180)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Трег. бр. 778/2001 од 15.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 03009194?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар уписот на Трговец-поединец сендвичара Ана ТП Христина Кирил Лазарова Делчево, ул. "Т. Темпо" бр. 36.

Трговецот-поединец е основан со Пријава бр. 01/2001 од 11.09.2001 година, а основач е Лазарова Христина од Делчево.

Дејности: 55.30/1 и 55.30/2.

Во правниот промет со трети лица трговецот-поединец истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара лично, со сиот свој имот.

Христина Лазарова е овластен потписник на трговецот-поединец.

Од Основниот суд Штип во Штип, Трег. бр. 778/2001. (32182)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАГАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1216, се запишува здружението на граѓани "Македонски комитет за големи брани" со скратено име МКГБ, со седиште во Скопје на ул. "Салвадор Аљенде" бр. 73-ИЗ и ИС.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Трифун Паскалов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: развојот на истражувањето, проектирањето, градењето и одржувањето на големите брани со нивните придружни објекти во Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 231/2002. (4689)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1105, се запишува здружението на граѓани Граѓанска асоцијација за фрагментација на колективната свест и за афирмација на индивидуалните културни разлики "Отворен простор", со седиште во Скопје на ул. "Иван Цанкар" бр. 49-а.

Лице кое е овластено да го застапува здружението на граѓани е неговиот претседател Сашо Талевски од Битола.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: децентрализација и фрагментација на општеството во сите сфери на општествениот живот, развој на граѓанската и демократската свест, мултикултурно и толерантно општество и меѓусебна соработка како и соработка со организации и институции во регионот и пошироко.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.09.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 664/2001. (4691)

Во регистарот на странски организации под Рег. бр. 108, се запишува подружница во Република Македонија на странската организација Меѓународна младинска фондација-Европа, со седиште во Брисел-Кралство на Белгија.

Седиштето на подружницата на странската организација Меѓународна младинска фондација-Европа е во Скопје на бул. "11 Октомври" бр. 9-6-ти спрат.

Лице кое е овластено да ја застапува подружницата на странската организација во Република Македонија е г-дин Агон Демјаха-македонски државјанин.

Работата и активностите на подружницата на странската организација Меѓународна младинска фондација-Европа од Брисел-Кралство на Белгија ќе се однесуваат на: зголемување на ефикасноста, нивото и дареливноста и програмите на младите, создавање на социјални инвестиции од бизнис секторот, владите, меѓународните агенции за финансирање и невладините организации, зајакнување на капацитетите на невладините организации за деца и младинци преку обука и консултантска помош, како и подобрување на три-секторската соработка меѓу бизнисот, владата и граѓанското општество со цел развој на децата и младината во балканските земји.

Подружницата на странската организација Меѓународна младинска фондација-Европа стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 04.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, С.О. бр. 10/2001. (4694)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1215, се запишува здружението на граѓани Невладина Организација Делфина, со скратено име НО-Делфина, со седиште во Скопје на ул. "Џон Кенеди" бр. 25-4/28.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Шаединаз Бекири од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: залагање на хуманост и сите облици на хуманитарно делување како одлика на современиот човек и зачувување на семејните вредности и организирано дејствување против пороците на модерниот свет.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 22/2002. (4696)

Барањето на предлагачот Столнотениски клуб "Гранит", за негово усогласување со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува како основано.

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Столнотениски клуб "Гранит", со својство на правно лице од 09.07.1979 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 1217, се запишува здружението на граѓани Столнотениски клуб "Гранит", со седиште во Скопје на ул. "Димитрије Чуповски" бр. 8.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Александар Петков од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 600/1999. (4697)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1204, се запишува здружението на граѓани Здружение Илмије во Република Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Чаирска" бр. 52.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Мухамет Исени од Тетово.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: запознавање на членството со основните законитости на природните науки, како и организирање курсеви, семинари, предавања и трибини.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 12.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 1/2002. (4698)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1214, се запишува здружението на граѓани Здружение за негување на културното и духовното наследство, со седиште во Скопје на ул. "Пајко Маало" бб.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Ставре Темелковски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: издигнување и афирмација на културното и духовно наследство, особено на трите национални вредности: климентовата култура, богомилската социјална правда и самоиловниот национален идеал.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 19/2002. (4700)

Барањето на предлагачот Есперантски сојуз на Македонија, за негово усогласување со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува како основано.

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Есперантски сојуз на Македонија од Скопје, со својство на правно лице од 28.06.1978 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 1203, се запишува здружението на граѓани Есперантски сојуз на

Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 28, 4-ти кат.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Сотир Талески од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: ширење на меѓународниот јазик есперанто, негува популаризација, соработка со Есперантските Асоцијации во светот, примена на есперантскиот јазик во меѓународните контакти со стручни и други организации, како и учество на меѓународни конгреси, семинари и средби.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 459/1999. (4701)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1202, се запишува здружението на граѓани Педагошки центар "Мајка Тереза Бојациу", со седиште во Скопје на ул. "Мексичка" бр. 16.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател м-р Ади Фида од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: прибирање стручни информации за современите трендови во развојот на образованието и воспитувањето во светот и за познавање на стручната и пошироката јавност во Република Македонија со иновациите во образовно-воспитниот процес во земјите на развиениот свет преку користење на методска и прирачна литература наменета за наставници и ученици по одделни наставни предмети и организирање на стручни презентации на нови наставни средства, методи и облици.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 171/2001. (4702)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1208, се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани "СПАС", со седиште во Скопје на ул. "106" бр. 41.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-ѓа Тодорка Алексова од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: идентификација на проблемите од аспект на заштита на животната средина предизвикани со неправилно и нерационално искористување на отпадната хартија со можност на селективност и рециклажа на истата, како и спроведување на едукативни трибини и работилници по основните и средните училишта со цел заштита на животната средина.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 18/2002. (4703)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Здружение "Галичка свадба" со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 17.05.1994 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 355, се запишува здружението на граѓани Здружение "Галичка свадба", со седиште во Скопје на ул. "Даутица" бр. 3, кое го застапува неговиот претседател Методија Владичевски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 580/1999. (4705)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1205, се запишува здружението на граѓани

Центар за граѓански и човекови права, со седиште во Скопје на ул. "Гиго Михајловски" бр. 9-2/9.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Нинослав Младеновиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: промоција и развивање на мултикултурното граѓанско општество и поттикнување и развој на економско-социјалните и културните права.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 06.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 14/2002. (4708)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1209, се запишува здружението на граѓани Друштво за општествени дејности "АРКА ДЕРВЕН", со седиште во РЦ Сарај бб-Сарај, Скопје.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Веци Али од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: негување, развивање и афирмација на општествените, научно-образовните, културно-информативните, спортско-рекреативните, еколошките и хуманитарните активности, како и создавање и афирмација на нови универзални и посебни вредности од областа на општествените дејности.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 5/2002. (4709)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1188, се запишува здружението на граѓани "АКС" од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Серва" бб.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: зајакнување на граѓанската свест кај граѓаните во Македонија, развивање на свеста за меѓуетничка, меѓу-конфесионална и меѓукултурна толеранција во Македонија, истражување во општеството преку анкети, емпириски анализи и друго, подигање на хуманитарна свест кај граѓаните, особено кај помладата популација, подигање на свеста кај младите за штетата предизвикана од опојни материји, како и поголемо учество на жените во политичкиот живот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 21.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 214/2001. (4710)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1183, се запишува здружението на граѓани Ракометен клуб "ЕУРОСВИС-Горче Петров"-Скопје, со скратено име Р.К. "ЕУРОСВИС-Г.П."-Скопје, од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Лазар Личеновски" бр. 31.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: развивање на масовноста и популаризација на ракометот како составен дел за грижата на човекот и за општото физичко воспитување на младите, издигање на спортски квалитет на ракометот, воспитување на членството на клубот, како и организира натпревари во земјата и странство и учествува на спортски манифестации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 148/2001. (4711)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1194, се запишува здружението на граѓани

Здружение на работодавачите-Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Никола Карев" бр. 9.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: промовирање и одбрана на системот на приватна иницијатива и пазарна економија, промовирање и одбрана на единството и интеграција на претприемаштвото, поттикнување и стопански развој на земјата, организирање Информативен Центар, Центар за правна помош, Центар за економски консалтинг, Центар за едукација и преквалификација, трибини, семинари и симпозиуми, како и друг вид квалитетно ангажирање.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 220/2001. (4713)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1186, се запишува здружението на граѓани Здружение на армиски и полициски ветерани на Република Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Теодосие Гологанов" бр. 126.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: јакнење на свеста и уверувањето на членството за потребите и можностите за одбрана и безбедност на Р. Македонија, организира средби и манифестации, соработка со надлежните државни органи во остварување на системот на одбраната и безбедноста на земјата, негување на македонските традиции, како и следење на прописите од областа на одбраната и безбедноста и давање свој творечки придонес заради нивното унапредување и ефикасно функционирање.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 212/2001. (4715)

Барањето на предлагачот Хортикултурно здружение на Македонија, за негово усогласување со одредбите на Законот за здруженија на граѓани и фондации, се уважува како основано.

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Хортикултурно здружение на Македонија од Скопје, со својство на правно лице од 19.02.1964 година, се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Рег. бр. 1190, се запишува здружението на граѓани Хортикултурно здружение на Македонија, со седиште во Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 14а.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: унапредување на дејноста преку примена на современите научни и стручни сознанија во сите области на своето делување, да придонесе за вкупниот развој на општеството, да поддржува и иницира трансфер на знаења, достигнувања и сознанија помеѓу Републиката и др. земји и соработува со слични здруженија во странство, како и да организира и поддржува издавање на научни и стручни прирачници, публикации и сл.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. З.Г. бр. 492/1999. (4717)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1181, се запишува здружението на граѓани "Асоцијација за напредно образование на Република Македонија", со седиште во Скопје на ул. "Руѓер Бошковиќ" бр. 8/2/4.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: следење на светските процеси во развојот на унапредувањето на образовната дејност, изработува долгорочни и краткорочни стратегии за воспоставување нап-

реден систем на образование, заштита на правата на децата и младите со спречување секаков вид злоупотреба, соработка со здруженија на родители и ученици, подобрување на законската регулатива како навремено и квалитетно правно регулирање на усовршување на наставниците.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I. З.Г. бр. 197/2001. (4718)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1197, се запишува здружението на граѓани Македонски еколошки центар за истражување, со скратено име МЕЦИ, со седиште во Скопје на ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 20.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Димитар Младеновски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: подигнување на свеста на граѓаните во однос на прашањата и проблемите во врска со заштитата на животната средина и тоа спречување на аерозагадувањето, управување со отпадот, управување со отпадните води, управување со биодиверзитетот, изготвување елаборати за оценка на влијание на животната средина, мониторинг над проектите за заштита на животната средина, учество и придонес во подготовка на прописи за заштита на животната средина, како и пристапување кон меѓународните програми, финансирање од страна на програмата на меѓународната унија за зачувување во природата.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 30.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 221/2001. (4720)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1184, се запишува здружението на граѓани Македонски центар за почисто производство, со скратено име МЦПП Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 59-а/2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: поттикнување на практиката за почисто производство, заштита на животната средина, решавање на еколошките проблеми, организирање на семинари, стручни расправи, советувања, тренинзи, курсеви, меѓународни собири и конференции, како и соработување со др. регионални центри и со општините во Републиката со цел воведување на почисти производни програми на нивните територии.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. З.Г. бр. 230/2001. (4721)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1192, се запишува фондацијата "Фондација за македонски јазик-НЕБРЕГОВО", со седиште во Скопје на ул. "Никола Вапцаров" бр. 13 А, прв кат.

Работата и активностите на фондацијата ќе се однесуваат на: негување на традициите поврзани со ликот и делото на Блаже Конески и поттикнување и финансирање на проучувањата на македонскиот јазик, дијалектен (проза и поезија), како и организирање на изложби, манифестации поврзани со животот и делото на Блаже Конески во земјата и странство.

Фондацијата стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 24.01.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV. Ф. бр. 232/2001. (4722)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1211, се запишува здружението на граѓани Центар за меѓународни и регионални истражувања и соработка "Студиорум", со седиште во Скопје на ул. "Пиринска" барака 5.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател д-р Томе Груевски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: организирање активности (истражувања, студии, дебати) кои ќе придонесат за побрза меѓународна афирмација и интеграција на Република Македонија, организирање активности во правец на регионална афирмација на Република Македонија и соработка со земјите од регионот.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 11.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 17/2002.  
(4723)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1206, се запишува здружението на граѓани Мото-ски клуб "Скопје", со седиште во Скопје-Градски стадион бб.

Лица кои се овластени да го застапуваат здружението е неговиот претседател Ламбе Моловски од Скопје и неговиот секретар Мирослав Вуиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: создавање поволни услови за развој на мотонаутичкиот спорт, постигнување врвни резултати во мотонаутиката и скијањето на вода.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.02.2002 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 7/2002.  
(4724)

Со решение Згф. бр. 1/2002 од 09.01.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден бр. 1 за 2002 година, се запишува Здружение на граѓани СИМБИОЗА-Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Коле Неделковски" бр. 7 во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип и територијата на РМ.

Од Основниот суд во Штип, Згф. бр. 1/2002.  
(5052)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решението II. Рег. Зг. бр. 95/2000 на ден 1.11.2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се усвојува предлогот на Македонска Традиционална Карате Федерација Скопје.

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Македонска Традиционална Карате Федерација со седиште на ул. "68" бр. 15, Скопје.

Дејноста на здружението е: соединување на сите институции и организации кои работат во областа на карате спортот, како и медиумите кои ги презентираат сите дејности врзани со спортот, државен систем на натпревари, меѓународен систем на натпревари, подготовки за настап, набавка на спортска опрема, стипендии за категоризирани студенти и награди за стручни лица, организација на меѓународни натпревари во РМ, спортски школи и кампови, судиски и тренерски семинари со стручни лица од Е.Т.К.Ф. и И.Т.К.Ф.

Со денот на запишување во регистарот, Македонска Традиционална Карате Федерација се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II. Рег. Зг. бр. 95/2000.  
(5228)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV Ст. бр. 429/01 од 30.01.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "АНИМАЈЛ" Игор ДООЕЛ со седиште на ул. "Димитар Македонски" бр. 23-а, со жиро сметка 40100-601-439652, како и број на регистарска влошка 02022243?-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "АНИМАЈЛ" Игор ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4148)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV Ст. бр. 462/01 од 04.02.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "АЛБАТРОС 99" Сабри ДООЕЛ, со седиште: с. Студеничани, со жиро сметка 40100-601-422952, како и број на регистарска влошка 020010338?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "АЛБАТРОС 99" Сабри ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4149)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV Ст. бр. 430/01 од 31.01.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало "ЦВЕТОВО КОМЕРЦ" со седиште на ул. "Ордан Чопела" бр. 69, со жиро сметка 40100-601-244544, како и број на регистарска влошка 1-28743-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало "ЦВЕТОВО КОМЕРЦ", се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4150)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV Ст. бр. 442/01 од 31.01.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СЕМАКС" ДОО, со седиште на бул. "АСНОМ" бр. 36/1-20, со жиро сметка 40100-601-238662, како и број на регистарска влошка 02008498?-3-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СЕМАКС" ДОО, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4151)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението IV Ст. бр. 385/01 од 24.01.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, деловно агенциски и технички услуги "АГРО-ИНЖЕНЕРИНГ-Б", со седиште на ул. "Вуковарска" бр.

11/I-a, со жиро сметка 40100-601-94531, како и број на регистарска влошка 1-13421-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, деловно агенциски и технички услуги "АГРО-ИНЖЕНЕРИНГ-Б", се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4637)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I Ст. бр. 143/2001 од 6.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало "ЛИПС" ДОО-Скопје, ул. "Битпазарска" бр. 75.

За стечаен управник се определува Симон Михајловски ТП Биро "АТА"-Скопје, ул. "Белишка" бр. 18.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги-катастар во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник со пријава во која ќе се означи бројот на предметот над кој постои различно право, начинот и основата на засновање на правото како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата, одговара за штетните последици кои поради тоа би можеле да настанат. Се повикуваат должниковите доверители своите обврски да ги исполнуваат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања на собир на доверители, на кое стечајниот управник ќе се произнесе по пријавите на доверителите, а истото ќе се одржи на 06.03.2002 година во 12,30 часот во соба бр. 45-III спрат на овој суд.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4625)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I Ст. бр. 223/2000 од 06.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "АЛБИНИДО ТРЕЈД" ДОО експорт-импорт-Скопје, ул. "Вич" бр. 28/15 и жиро сметка 40120-601-323966.

За стечаен управник се определува Симон Михајловски ТП Биро "АТА"-Скопје, ул. "Белишка" бр. 18.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги-катастар, во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник. Во пријавата мора да се означи предметот на кој постои различно право, начинот и основата на засновање на правото како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без оправдани причини намерно ќе пропушти да поднесе или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата, одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања, кое ќе се одржи на 06.03.2002 година во 12,00 часот во соба бр. 45-III спрат на овој суд.

Огласот да се објави во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4624)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението II Ст. бр. 140/2001 од 30.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот ПТУ "ОДИСЕЈ" Скопје, со седиште на ул. "Кеј 13-ти Ноември" бб.

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска, судија во овој суд.

За стечаен управник е определен Симон Михајловски, со адреса ул. "Белишка" бр. 18, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите доверители своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители, за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 20.03.2002 година во 9,20 часот во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4623)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението II Ст. бр. 444/2001 од 30.01.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот "БЕЛ КАМЕН" Зоран и др. ДОО Скопје, со седиште: Градски трговски центар ГТЦ и жиро сметка 300000001217968.

За стечаен судија е определена Зорица Илиовска, судија во овој суд.

За стечаен управник е определен Душко Тодевски со адреса, ул. "Беровска" 2-2/15, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и правата на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот што не се запишани во јавните книги (катастарот), во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите доверители своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители, за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) за 20.03.2002 година, во 8,50 часот во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4622)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II Ст. бр. 465/01 од 12.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот ТП БАМИФИ Трговија на мало Виолета Божин Момировска Скопје, со седиште на ул. "Мара Маждуречка" бр. 4-а, со жиро сметка 40100-601-492484 и регистарска влошка 02026796?-6-01-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП БАМИФИ Трговија на мало Виолета Божин Момировска од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4620)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст. бр. 4/02 од 11.02.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "БАЗАЛТ" Прилеп П.О. со седиште на ул. "Орде Чопела бр. 98, запишан во регистарска влошка 1-15629, на Окружниот стопански суд Битола, со дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пилалочи и производи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-28479 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (4894)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II Ст. бр. 392/01 од 05.02.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ИСКОСКОМЕРЦ" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Плачковица" бр. 8а, со жиро сметка 40100-601-371210 и регистарска влошка 1-63757-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги "ИСКОСКОМЕРЦ" ДОО од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4822)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението II Ст. бр. 407/01 од 14.02.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, шпедиција и трговија "ЕВРО ЕКСПРЕС" СО Димче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "710" бр. 1, со жиро сметка 40100-601-382770 и регистарска влошка 02025328?8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за транспорт, шпедиција и трговија "ЕВРО ЕКСПРЕС" СО Димче ДООЕЛ од Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (4819)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст. бр. 345/01 од 28.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Услужно, трговско, транспортно претпријатие "ЕВРО ТРАНС" Скопје, ул. "Маџари" бр. 12-А, со жиро сметка 40110-601-403703 и број регистарска влошка 1-52036-0-0-0.

За стечаен управник се определува Спирос Митревски од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 109/3/34 Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверителите за испитување и утврдување на пријавените побарувања и собрание на доверители, извештајно рочиште кое ќе се одржи на 27.02.2002 година во 10.00 часот.

Основниот суд Скопје II - Скопје. (5559)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II Ст. бр. 30/2002 од 13.02.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво

за промет на големо и мало КАЈА Круме ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Рафајло Батино" бр. 15-а и жиро сметка 40120-601-266251. Истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за промет на големо и мало КАЈА Круме ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5174)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението I Ст. бр. 473/99 од 11.02.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за Трговија и услуги МАЛЕШ КОМЕРЦ Димитар и други ДОО Експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Јуриј Гагарин" бр. 24/25 и жиро сметка 40120-601-101486, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги МАЛЕШ КОМЕРЦ Димитар и други ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 24/25 и жиро сметка 40120-601-101486, се заклучува.

Да се објави огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5175)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 20/02 од 15.02.2002 година, над П.П. "Алеми" Битола, ул. "Булевар 1-ви Мај" бр. 2/11, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-71848 при ЗПП-филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (5185)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 43/02 од 15.02.2002 година, над ДООЕЛ "Златен Венец-Марија", Битола, ул. "Ордан Николов" бр. 27, дејност производство, со жиро сметка 40300-601-31390 при ЗПП-филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот во Битола. (5186)

Основниот суд во Битола, со решението Ст. бр. 18/02 од 15.02.2002 година, над Т.П. "Јупчо Владимир Лајмановски", Битола, ул. "Тодор Паница" бр. 24-2/1, дејност превоз на стоки, со жиро сметка 500-0000002164-34 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот во Битола. (5187)

Основниот суд во Битола со решението Ст. бр. 30/02 од 14.02.2002 година, над Трговец поединец "М-Ц" од с. Јанкоец, Ресен, дејност угостителство, со жиро сметка 40310-601-87535 при ЗПП-филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот во Битола. (5188)

Основниот суд во Кичево со решението Ст. бр. 10/2002 од 14.02.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот Друштво за едукација, менаџмент, консалтинг ЦЕНТАР СТОЈКОСКИ ДОО Катица и Јупче Стојкоски, со жиро сметка 40320-603-3231 при ЗПП експозитура Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ЦЕНТАР СТОЈКОСКИ Кичево, поради немање на средства согласно член 64 ст. 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (5273)



Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 12/2002 од 31.01.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, превоз, промет и услуги "2002-ПЕПИ" увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, со седиште на ул. "М. Ацев" бр. 123, запишан во регистарска влошка бр. 01013837?-8-03-000 на Основниот суд Битола, со основна дејност такси превоз, со жиро сметка 300020000223717 во Комерцијална банка АД-Скопје-Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува бидејќи истата се отвора поради престојна неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (4589)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 388/2001 од 24.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Сендвичара ТП "САНДРА" Ирена Илиевска, Скопје, со седиште на ул. "3-та Македонска бригада" бб, со жиро сметка 40100-601-412410 и регистарска влошка бр. 02004590?-6-09-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Сендвичара ТП "САНДРА" Ирена Илиевска, Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5269)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 37/2002 од 19.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги експорт-импорт "ЗОРАН" ДОО Скопје, со седиште на ул. "1" бр. 32, с. Горно Оризари, со жиро сметка 40100-601-311391 и регистарска влошка бр. 1-54230-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги експорт-импорт "ЗОРАН" ДОО од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (5270)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 16/2002 од 08.02.2002 година над ДООЕЛ КАТЕ УНИВЕРЗАЛ од Битола, ул. "Јосиф Крчовски" бр. 1, Битола, со дејност трговија и жиро сметка 500-0000000314-457 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4579)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 285/2001 од 08.02.2002 година над ПЗО-Ординација за општа стоматологија "Д-Р КАМИЛ КАМИЛИ" с. Грнчари, Трег. бр. 1-14637, со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-4153 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4581)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 24/2002 од 08.02.2002 година над ТП Иванчо Димитар Гировски "ИВАНТИНА" такси превоз, Трег. бр. 257/01, Битола, ул. "С. Наумов" бр. 20, со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-108653 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4583)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 23/2002 од 08.02.2002 година над Мешовито претпријатие за производство и трговија "КСЕНОС" ДОО, Трег. бр. 1-13254

Битола, со дејност производство и жиро сметка 40300-601-61946 при ЗПП-Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4585)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 25/2002 од 08.02.2002 година над Трговско услужно и производно друштво увоз-извоз ДООЕЛ "Б и М Компани", ул. "Е. Кардељ" бр. 10/17, Битола, со дејност трговија и жиро сметка 500-00000001830-66 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4586)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 21/2002 од 08.02.2002 година над ТП за угостителски услуги Марковски Атанас Тодор "К. Кола" од Битола, ул. "Кланица" бр. 6/24, Трег. бр. 1061/98, со дејност услужна и жиро сметка 500-0000000467-81 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (4588)

## ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3741/2001 од 01.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02000001-000-09, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на Друштвото за инженеринг, трговија, промет и услуги ГОРАНЧО МГ ДООЕЛ Скопје ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 36-2/3.

Се запишува ликвидаторот Никола Мерџановски.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5018)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3557/2001 од 01.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02022280?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар запишување на ликвидатор на Друштвото за производство, трговија и услуги УНИТАС КОМЕРЦ Христо и Перо ДОО увоз-извоз бул. "Партизански одреди" бр. 123/2, Скопје.

Запишување на ликвидатор и престанок со работа на Друштвото за производство, трговија и услуги УНИТАС - КОМЕРЦ Христо и Перо ДОО увоз-извоз бул. "Партизански одреди" бр. 123/2, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4671)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3115/2001 од 07.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02019900?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор на АРЧИ Друштво за трговија и услуги Марија ДООЕЛ бул. "Партизански одреди" бр. 64/2-23, Скопје.

Се запишува ликвидаторот Драган Величковски.  
Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4675)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3468/2001 од 06.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02036775?-6-03-000, го запиша во трговскиот регистар бришење-престанок на Трговија на мало ТРГО-ПРОМЕТ ТП Станојко Киро Станојковски Скопје, с. Трубареве ул. "Вера Јоџиќ" бр. 30.

Се брише фирмата од трговскиот регистар Трговија на мало ТРГО-ПРОМЕТ ТП Станојко Киро Станојковски Скопје, с. Трубареве, ул. "Вера Јоџиќ" бр. 30. Бришењето на трговскиот поединец од трговскиот регистар по одлука на основачот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4679)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 296/2001 од 11.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02007252?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар бришење на Друштвото за производство, промет и услуги СОЊА КОМЕРЦ Манчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Скоевска" бр. 15-а.

Бришење на: Друштво за производство, промет и услуги СОЊА КОМЕРЦ Манчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Скоевска" бр. 15-а.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4680)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4248/2001 од 08.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02003737?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришење на Трговско друштво за трговија на големо и мало и интелектуални услуги МАТВЕСТ-ВК Велибор и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Божидар Рајковиќ" бр. 55.

Се запишува бришење на трговско друштво од трговскиот регистар по спроведена ликвидација на Трговско друштво за трговија на големо и мало и интелектуални услуги МАТВЕСТ-ВК Велибор и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Божидар Рајковиќ" бр. 55.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4681)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 4247/2001 од 05.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02012153?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришење на ТП на Друштвото за градежништво, проектирање, инженеринг и трговија ГОЛД ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ Горан и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Народен Фронт" бр. 5-1-56.

Бришење на: Друштво за градежништво, проектирање, инженеринг и трговија ГОЛД ПРОЕКТ ИНЖИНИРИНГ Горан и др. ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Народен Фронт" бр. 5-1-56.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (4684)

Ликвидаторот Буклески Христо од Скопје ул. "Народен Фронт" бр. 33/14, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3557/01, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги УНИТАС КОМЕРЦ Христо и Перо ДОО увоз-извоз, со број на жиро - сметка 300000000593482, отворена при Комерцијална банка А.Д. Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5170)

Ликвидаторот Нурковиќ Садија од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3488/01, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ЕВРО-ТЕКС увоз-извоз Дика ДООЕЛ Скопје и со број на жиро - сметка 300000001117864, отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (5171)

Ликвидаторот Величковски Миле од Скопје запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2821/2001, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ДИВА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Жан Жорес" бр. 36, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (5172)

Ликвидаторот Виолета Мандевска од Скопје запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 3435/01, објавува дека Друштвото Надерис ДОО, со број на жиро - сметка 40100-601-243248, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5173)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд И.Л. бр. 39/2002 од 12.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватна здравствена организација Стоматолошка ординација "КАПИШТЕЦ" ЦО-Скопје ул. "Народен Фронт" бр. 15/4, со жиро сметка 2000000960528.

За ликвидатор се определува лицето Елеонора Ј. Јовановска од Скопје, ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 85/1-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5176)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд И.Л. бр. 443/99 од 13.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЛИВЛС" ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Кратовска" бр. 22, со жиро сметка 40100-601-362566.

За ликвидатор се определува лицето Марко Ѓурчиновски од Скопје, со стан на ул. "Љуба Петровиќ" бр. 8, тел. 617-547.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5177)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд И.Л. бр. 413/01 од 21.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и промет на големо и мало "ВЕБА-КОМЕРЦ" извоз-увоз ц.о. од Скопје, ул. "Неврокопска" бр. 11 б, со жиро сметка 40100-601-168486.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петрески од Скопје, тел. 454-808, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 68/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5178)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.Л. бр. 923/99 од 01.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, изведба и инженеринг "М-2" ДОО Скопје, ул. "Дамска" бр. 30а, со жиро сметка 40120-601-2277389.

За ликвидатор се определува лицето Мирко Петревски од Скопје, тел. 454-808, со стан на бул. "АВНОЈ" бр. 44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5179)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 211/01 од 14.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието за трговија на големо и мало ТЕРПРОМ п.о. увоз-извоз Берово и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (5192)

Ликвидаторот Весна Пешиќ од Куманово, ул. "ЈНА" бр. 5, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 3380/2001, објавува дека Друштвото за производство, трговија, услуги и превоз ПЕГАЗ Весна и Зоран ДОО увоз-извоз Куманово и со број на жиро сметка 510-0000001062-27 отворена при КИБ Куманово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (4594)

Ликвидаторот Мирко Петревски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 58/4, тел. 454-808, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 3543/2001, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги БУМБАР-ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје и со број на жиро сметка 40110-601-469839 отворена при ЗПП Филијала-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (5266)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 379/2001 од 09.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Фирма за застапништво и консалтинг "НИМЕТ" ДОО експорт-импорт-Скопје, ул. "Војдан Чернодрински", со жиро сметка 40100-601-182613.

За ликвидатор се определува лицето Илија Чилиманов од Скопје со стан на ул. "27 Март" бр. 14, тел. 116-232.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со до-

кази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5267)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I. Л. бр. 177/2001 од 29.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "БОРО 96 ГмбХ" ДОО експорт-импорт-Скопје, ул. "6" бр. 22, со жиро сметка 40120-601-377027.

За ликвидатор се определува лицето Сузана Лазеска од Скопје со стан на ул. "Петар Ацев" бр. 27/1-1, тел. 468-213.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (5268)

Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од Тетово, ул. "Благоја Госка" бр. 21/7, тел. 044/27-913, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 2435/2001 од 21.12.2001 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕФТИНОКА Владо и други ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "153" бр. 12, со жиро сметка 41500-601-91379 отворена при ЗПП-Филијала Тетово е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (5274)

## НОТАРСКИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 1202/2, м.в. "Шамак", култура нива, класа 3, со површина од 1097м<sup>2</sup>, запишана во Поседовен лист бр. 29 за КО Кондово, сопственост на Исени Абдула, Исени Нури и Исенов Алим за цена од 350.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (3951)

Се продава недвижен имот-ливада и тоа ливада, класа 7, во м.в. "Герман", К.П. бр. 257, дел 2, план 2, на која вкупната површина изнесува 968м<sup>2</sup>, КО Маџари, запишано во ПЛ бр. 180 и ливада, класа 7, во м.в. "Герман", К.П. бр. 257, дел 2, план 2, скица 4, на која вкупната површина изнесува 1505м<sup>2</sup>, КО Маџари, запишано во ПЛ бр. 181, сопственост на Блажевска Аница, Бабик Радмила, Стојанов Божидар и Стојановска Надица по цена од 50 евра по квадратен метар.

Се повикуваат сите сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтересирани наведениот износ да го депонираат кај нотарот Ленка Панчевска, ул. "Босна и Херцеговина" бб, општина Чаир, барака бр. 17, Скопје. (3955)

Сопственикот Вујевски Никодин од Скопје, бул. "Македонско Косовска Бригада" 6/3, својата недвижност-нива

6 класа со површина од 7746м<sup>2</sup>, во м.в. "Долни рид" на К.П. бр. 457, КО Визбегово, според поседовен лист број 122, го продава за 120,00 денари за 1 м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јонузovski, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" број 54. (4007)

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. бр. 395/1, план 3, скица 9, на м.в. "Шамак", нива четврта класа, со вкупна површина од 2464м<sup>2</sup>, во КО Бардовци, сопственост на Богомил Георѓиевски од Скопје, според Поседовен лист број 865 за КО Бардовци, за цена од 290,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Мери Весова на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (4208)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенствено купување, сопствениците и тоа Јанков Васко и Јанкова Соња од Скопје им нудат на продажба и тоа двајцата до 26/1740 идеален дел од нива 1 класа, од вкупно 8215м<sup>2</sup>, устроена на К.П. 1239/1, план 7, скица 11, м.в. "Калдрмче" упишани во ПЛ 1380 за КО Радишани, за вкупна купопродажна цена од 74.000,00 денари.

Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, во писмена форма да се достават до нотарот Верица Симоновска со седиште на ул. "Цон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (4626)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. 3461, план 27, скица 85, м.в. "Горно Село" класа 6, со површина од 4946м<sup>2</sup>, во КО Богданци, сопственост на Србов Горѓе од Богданци, за цена од 6.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, во Гевгелија. (4890)

Се продава земјоделско земјиште: КО Глишиќ, К.П. бр. 1046, план 008, скица 005, м.в. "Бабин Дол", култура лозје, класа 4, со вкупна површина од 4966м<sup>2</sup>, КО Глишиќ, К.П. бр. 1046, план 008, скица 005, м.в. "Бабин Дол", култура нива, класа 4, со вкупна површина од 3864м<sup>2</sup>, сопственост на Трајанка Костова од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 1011 и КО Глишиќ, К.П. бр. 284, дел 1, м.в. "Смолник", култура-лозје, класа 1, со вкупна површина од 3158м<sup>2</sup>, сопственост на Горѓи Митрев од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 215 издадени од Државниот завод за геодетски работи, одделение за премеј и катастар Кавадарци, за цена од 20,00 денари за еден метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (4892)

Се врши продажба на 18/32 идеален дел од земјоделско земјиште построено на К.П. број 729.план 4, скица 7, м.в. "Вис", култура ливада, класа 2, површина 3510м<sup>2</sup>, во КО Петровец и 18/32 од К.П. бр. 556/1, план 3, скица 10, м.в. "Пеев Орман", нива, класа 3, со површина од 4960м<sup>2</sup>, во КО Огњанци, сопственост на Петрушевска Елена и Петрушевска Биљана од Петровец, ул. "М. Тито" бр. 63, по цена од 10 германски марки од метар квадратен, во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Матилда Бабиќ, ул. "Јани Лукровски" бб, трговски центар Автокоманда, општина Гази Баба, Скопје. (4830)

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. број 2774/1, план 10, скица 23, на м.в. "Паретџки Дол", нива шеста класа со вкупна површина од 1019м<sup>2</sup>, во КО Кучково, сопственост на Гојко Герасимов од Скопје, според Поседовен лист број 556 за КО Кучково, за цена од 90,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (4833)

Сопственикот Реџеџи Сафет од Скопје, с. Студенични својата недвижноста -1/4 (една идеална четвртина) од нива 5 класа со вкупна површина од 1743м<sup>2</sup> во м.в. "Село" кој лежи на К.П. 252, КО Студенични, според Поседовен лист број 29, го продава за 120,00 денари за 1м<sup>2</sup>.

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ирфан Јонузovski, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски бригади" број 54. (4459)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 613/2-3-1, нива од 7 на м.в. "Падишта", со површина од 3688м<sup>2</sup>, запишани во ПЛ бр. 10 за КО Здуње, сопственост на Бајрами Селам, Бајрами Нурија, Имери Илми, Имери Екрем и Имери Хајрије сите од с. Здуње, за купопродажна цена од 250.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок

од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (4596)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 5024, план 39, скица 141, м.в. "Барта", класа 4 со површина од 421м<sup>2</sup> и нива на К.П. бр. 5024, план 39, скица 141, м.в. "Барта", класа 4, со површина 421м<sup>2</sup>, во КО Богданци, сопственост на Минов Климе од Гевгелија, за вкупна цена од 9.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (4597)

Се врши продажба на недвижен имот-нива од 3-та класа, со површина од 1091м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. бр. 871/3, м.в. "Долна Лака", КО Орешани, сопственост на Димовска Паун Стојанка од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДПЦ "Стара рампа"). (5271)

Се продава недвижен имот и тоа: 1/3 идеален дел од нива од 5-та класа, со вкупна површина од 1130м<sup>2</sup>, што се наоѓа на К.П. бр. 1091, м.в. "Село", КО Блаце Петровец, сопственост на Нада Кочакиевска од Скопје.

Се повикуваат останатите сопствениците на парцелата како и сопствениците на парцелите што се граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат горе опишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДПЦ "Стара рампа"). (5272)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на К.П. бр. 1094 на м.в. "Рамник", класа 3, со површина од 1757м<sup>2</sup>, заведен во Поседовен лист бр. 329 за КО Езерени, сопственост на продавачите Мушаревска Надежда 1/4 и Мушаревски Гога 3/4 и двајцата од Охрид, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (5276)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 1552, дел 3 на м.в. "Голема нива", класа 7, со површина од 500м<sup>2</sup>, заведена во поседовен лист бр. 329, за КО Штрбово, сопственост на продавачот Војдевски Пецо од с. Новаци, Битола за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (5277)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 3409 во м.в. "Мелој", класа 4, со површина од 1189м<sup>2</sup>, во КО Ореовец, по Поседовен лист бр. 741.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците на граничните парцели чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. "Јоска Јорданоски" број 2, Прилеп. (5278)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 1517985 на име Стојановски Љупчо, ул. "Македонска" бр. 17, Кочани. (5239)

Пасош бр. 1426616 на име Узеири Абдулхади, с. Врапчиште, Гостивар. (4499)

Пасош бр. 1057359 на име Стојанов Марјан, с. Истибања, Веница. (5237)

Пасош бр. 211864 издаден од УВР-Скопје на име Алиевски Насер, с. Кондово, Скопје. (5244)

Пасош бр. 1324427 издаден од УВР-Скопје на име Мирвет Мемети, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 10-а, Скопје. (5245)

Пасош бр. 1170033/98 издаден од УВР-Скопје на име Трајановски Јован, ул. "8" бр. 3, с. Јурумлери, Скопје. (5246)

Пасош бр. 384911 издаден од Штип на име Антонијевска Васка, ул. "Драги Крупишки" бр. 12, Штип.

Пасош бр. 1284439 издаден од УВР-Тетово на име Агуш Мустафа, с. Мерово, Тетово. (5247)

Пасош бр. 1384445 издаден од УВР-Тетово на име Љоки Небије, ул. "Штипска" бр. 126, Тетово. (5248)

Пасош бр. 0589984/95 издаден од УВР-Тетово на име Казим Дењали, с. Боговиње, Тетово. (5249)

Пасош бр. 0005114 издаден од УВР-Скопје на име Годор Завков, бул. "12 Македонска бригада" бр. 36-б, Скопје. (5250)

Пасош бр. 1026514 издаден од УВР-Скопје на име Доновска Евгенија, ул. "Х. Т. Карпош" бр. 2, Скопје. (5251)

Пасош бр. 0953229 издаден од УВР-Гевгелија на име Гацев Коста, ул. "Коста Рацин" бр. 12, Гевгелија. 5252

Пасош бр. 0315236 издаден од УВР-Гевгелија на име Гацева Марија, ул. "Коста Рацин" бр. 12, Гевгелија. (5253)

Пасош бр. 1193661/99 на име Азем Илџи, с. Орланци, Скопје. (5254)

Пасош бр. 1156200/98 издаден од УВР-Тетово на име Бедети Арбен, ул. "Б. Тоска" бр. 32-1/9, Тетово. (5255)

Пасош бр. 1516347/01 издаден од УВР-Скопје на име Авдиль Кадри, с. Студеничани, Скопје. (5256)

Пасош бр. 597681/95 издаден од УВР-Тетово на име Ислами Имер, с. Желино, Тетово. (5257)

Пасош бр. 112094/94 издаден од УВР-Куманово на име Адеми Адем, с. Липково, Куманово. (5258)  
 Пасош бр. 962870 на име Руфати Себајдин, с. Добри Дол, Гостивар. (3481)  
 Пасош бр. 1096710 на име Жаклина Икономоска, ул. "Т. Милошески" бб, Ресен. (3018)  
 Пасош бр. 1090249 на име Тодороски Марјан, бул. "Македонски Просветители" бр. 11-А, Охрид. (3025)  
 Пасош бр. 132484 на име Николов Горан, ул. "Ванчо Мицков" бр. 97/34, Скопје. (5375)  
 Пасош бр. 1198796 на име Реџепа Осман, с. Добри Дол, Гостивар. (3013)  
 Пасош бр. 1409254 на име Исмаили Армент, Струга. (5301)  
 Пасош бр. 1188184 издаден од УВР-Скопје на име Агрон Камбери, ул. "М. Тито 14" бр. 9, с. Сарај, Скопје. (5379)  
 Пасош бр. 765884/95 издаден од УВР-Скопје на име Јусуфи Фасли, с. Паничари, Скопје. (5382)  
 Пасош бр. 791270/95 издаден од УВР-Скопје на име Бектеш Неџати, ул. "Чаирска" бр. 93, Скопје. (5383)  
 Пасош бр. 1135635 издаден од УВР-Скопје на име Северџан Тефиљовиќ, ул. "Благоја Стефковски" бр. 58/2-3, Скопје. (5386)  
 Пасош бр. 1052937/97 издаден од УВР-Скопје на име Арзије Латиф, ул. "Пере Тошев" бр. 17, Скопје. (5389)  
 Пасош бр. 1294891 издаден од УВР-Скопје на име Демир Салиу, ул. "3" бр. 7, с. Сарај, Скопје. (5390)  
 Пасош бр. 0972328 издаден од УВР-Делчево на име Маневски Кирил, бул. "Македонија" бр. 1/10, Делчево. (5394)  
 Пасош бр. 1592946 на име Здравески Гоце, ул. "П. Темелкоски" бр. 22-А, Прилеп. (4254)  
 Пасош бр. 1039802 на име Османоски Мухамед, с. Црнилиште, Прилеп. (2926)  
 Пасош бр. 1365357 на име Сулејманоски Мефмед, с. Црнилиште, Прилеп. (2924)  
 Пасош бр. 1339397 на име Асаноски Мустафа, с. Црнилиште, Прилеп. (4719)  
 Пасош бр. 1039752 на име Пецо Димитријески, с. Врбјани, Прилеп. (4716)  
 Пасош бр. 274666 на име Стојчева Мара, ул. "29-ти Ноември" бр. 11, Валандово. (5515)  
 Пасош бр. 137153 на име Селмани Мерсим, Струга. (5516)  
 Пасош бр. 295857 на име Солаковски Живко, Битола. (5520)  
 Пасош бр. 1351445 на име Муртезан Ајредини, Тетово. (5522)  
 Пасош бр. 1484983 издаден од УВР-Гостивар на име Фејзулаи Бурим, ул. "Беличица" бр. 61, Гостивар. 5533  
 Пасош бр. 1255794 издаден од УВР-Гостивар на име Велији Накшије, с. Србиново, Гостивар. (5535)  
 Пасош бр. 1349357 издаден од УВР-Тетово на име Аљи Бајрами, с. Шипковица, Тетово. (5536)  
 Пасош бр. 1440820 издаден од УВР-Куманово на име Хајрула Сопај, с. Слупчане, Куманово. (5539)  
 Пасош бр. 1453168 издаден од УВР-Скопје на име Стафа Урим, с. Рашче, Скопје. (5540)  
 Пасош бр. 1003691 издаден од УВР-Скопје на име Стојановски Панде, бул. "Јане Сандански" бр. 110/5-8, Скопје. (5542)  
 Пасош бр. 1012199 на име Донева Васа, ул. "Карл Маркс" бр. 37/2, Штип. (5043)  
 Пасош бр. 1345183 на име Сулимани Бафкар, с. Рнковце, Куманово. (5677)  
 Пасош бр. 1089777 на име Мартин Сапунџиев, с. Вељуца бр. 342, Струмица. (5682)  
 Пасош бр. 1524934/01 издаден од УВР-Скопје на име Филиповски Гоце, ул. "Народен Фронт" бр. 13/66, Скопје. (5732)  
 Пасош бр. 134330 издаден од УВР-Куманово на име Ајвази Беџад, с. Опае, Куманово. (5733)  
 Пасош бр. 942467 издаден од УВР-Скопје на име Димов Леми, ул. "Востаничка" бр. 168, Скопје. (5734)  
 Пасош бр. 1273756 издаден од УВР-Скопје на име Валентина Тинз, ул. "Гемциска" бр. 4-2/11, Скопје. (5735)

Пасош бр. 641135/95 издаден од УВР-Скопје на име Тодески Борче, ул. "Товарник" бр. 5-Б, Скопје. (5736)  
 Пасош бр. 431554 издаден од УВР-Скопје на име Каранфилова Роза, ул. "Методи Митевски" бр. 13/2/19, Скопје. (5737)  
 Пасош бр. 747159 издаден од УВР-Скопје на име Богдановски Трпче, с. Арачиново бр. 12-б, Скопје. 5746  
 Чекови од тековна сметка бр. 7197098 со бр. 005000211-1537, 0050002111538, 0050002111539, 005000551905, 005000551907 и 005000551908 издадени од Комерцијална банка на име Владимир Ношпал, Скопје. (5411)  
 Чек од тековна сметка бр. 13785852 со бр. 00160001620-34 издаден од Комерцијална банка на име Димовска Русанда, Скопје. (5265)  
 Чек од тековна сметка бр. 03486519 со бр. 0012001659-487 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Николовска Виолета, Скопје. (5745)  
 Работна книшка на име Лаковски Оливер, Битола. (5195)  
 Работна книшка на име Исмаиловски Емил, Битола. (5196)  
 Работна книшка на име Зора Арсовска, Куманово. (5200)  
 Работна книшка на име Мена Артим, Струга. (5203)  
 Работна книшка на име Абдул Узаири, Тетово. 5208  
 Работна книшка на име Мишов Горанчо, Кочани. (5210)  
 Работна книшка на име Јанев Дејан, Св.Николе. 5211  
 Работна книшка на име Лазаров Илија, Гевгелија. (5221)  
 Работна книшка на име Михајлович Игор, Прилеп. (5234)  
 Работна книшка на име Љуан Зенку, Скопје. (5259)  
 Работна книшка на име Серафимова Марга, Скопје. (5260)  
 Работна книшка на име Анета Цветанова, Скопје. (5263)  
 Работна книшка на име Шериџи Егзон, Куманово. (5283)  
 Работна книшка на име Саме Љуџи, Струга. (5293)  
 Работна книшка на име Јосифовски Јосиф, Штип. (5402)  
 Работна книшка на име Јовановска Валентина, Кри-ва Паланка. (5404)  
 Работна книшка на име Целјан Целили, Куманово. (5492)  
 Работна книшка на име Илиевски Ивица, Куманово. (5493)  
 Работна книшка на име Љушкоска Ирена, Охрид. (5494)  
 Работна книшка на име Наумческа Анета, Прилеп. (5496)  
 Работна книшка на име Бранко Јовановски, Скопје. (5497)  
 Работна книшка на име Димитријеска Валентина, Куманово. (5500)  
 Работна книшка на име Јоновска Дивна, Демир Хи-сар. (5502)  
 Работна книшка на име Маркоски Перо, Струга. 5506  
 Работна книшка на име Летка Отовиќ, Велес. (5514)  
 Работна книшка на име Димитријески Гоце, Прилеп. (5519)  
 Работна книшка на име Веселиновска Слободанка, Скопје. (5548)  
 Работна книшка на име Касуми Шаип, Скопје. (5550)  
 Работна книшка на име Смаилагиќ Есад, Скопје. 5551  
 Работна книшка на име Рената Николова, Скопје. (5552)  
 Работна книшка на име Грубовиќ Наталија, Скопје. (5553)  
 Работна книшка на име Драган Бисовски, Скопје. (5554)  
 Работна книшка на име Миленков Благој, Битола. (5657)  
 Работна книшка на име Талетански Петар, Делчево. (5658)  
 Работна книшка на име Касани Сафет, Струга. 5673

- Работна книшка на име Максимоски Владица, Гостивар. (5674)
- Работна книшка на име Ѓорѓиевски Зоран, Тетово. (5675)
- Работна книшка на име Ивиќ Снежана, Скопје. 5739
- Работна книшка на име Маја Величковска Матковска, Скопје. (5740)
- Работна книшка на име Трајковска Снежана, Скопје. (5741)
- Воена книшка на име Тонев Ацо, Кратово. (5197)
- Воена книшка на име Ненад Трајковиќ, Куманово. (5198)
- Воена книшка на име Ислам Рамадани, Тетово. 5206
- Воена книшка на име Николовски Бошко, Тетово. (5207)
- Воена книшка на име Ефремов Ванчо, Прибиштип. (5214)
- Воена книшка на име Владо Петрушевски, Скопје. (5264)
- Воена книшка на име Драган Илиќ, Куманово. (5282)
- Воена книшка на име Стојаноски Орце, Штип. (5284)
- Воена книшка на име Стеваноски Божо, Скопје. 5406
- Воена книшка на име Рашитовски Ибраим, Скопје. (5545)
- Воена книшка на име Сашко Божиновски, Скопје. (5546)
- Воена книшка на име Крстев Стојан, Велес. (5742)
- Воена книшка на име Горѓиевски Саша, Скопје. 5743
- Воена книшка на име Џељадин Сабадин, Скопје. 5744
- Свидетелство на име Лековски Сашо, Крива Паланка. (5193)
- Свидетелство на име Ѓурѓица Мисовска, Тетово. 5194
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Љумније Ферати, Куманово. (5199)
- Свидетелство на име Фатмир Есати, Тетово. (5209)
- Свидетелство на име Горанчо Николов, Св. Николе. (5212)
- Свидетелство на име Стојанов Игор, Св. Николе. 5216
- Свидетелство на име Олгица Атанасова, Штип. 5217
- Свидетелство на име Ангелов Зоран, Радовиш. 5220
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Нурчевски Ислам Ислам, Велес. (5222)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Нурчевски Исмет Ислам, Велес. (5223)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Таировски Мишо, Велес. (5224)
- Свидетелство за 4-то одделение на име Усејнова Ресул Ајше, Велес. (5225)
- Свидетелство на име Јолдашев Панче, Велес. (5226)
- Свидетелство за завршено средно медицинско училиште забен техничар издадено од МУЦ "Панче Караѓозов" на име Мишов Зоран, Велес. (5227)
- Свидетелство на име Манески Агим, Прилеп. (5232)
- Свидетелство на име Дуракоска Фериде, Прилеп. 5233
- Свидетелство на име Јакимоски Мирче, Струга. 5242
- Свидетелство за 2-ра година издадено од Државно средно медицинско училиште д-р Панче Караѓозов" на име Стојкова Љубица, Скопје. (5261)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Маневски Ласте, Крива Паланка. (5281)
- Свидетелство на име Фетова Ациле, Штип. (5285)
- Свидетелство за 4-та година гимназија на име Мазгалиев Бојан, Радовиш. (5286)
- Свидетелство на име Асаноски Мустафа, Прилеп. (5290)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Зуфер Изаири, Тетово. (5294)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Нуредини Шопип, Тетово. (5295)
- Свидетелство на име Лума Сафрие, Тетово. (5296)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Башким Дурмиши, Тетово. (5297)
- Свидетелство за завршено средно угостителско училиште издадено од "Лазар Танев" на име Ациевски Ацо, Скопје. (5414)
- Свидетелство за 2-ра година издадено од ДСУЦ "Ва-сил Антевски Дрен" на име Георгиева Кристина, Скопје. (5417)
- Свидетелство на име Рамадани Енвер, Скопје. (5495)
- Свидетелство на име Џељили Џељадин, Куманово. (5498)
- Свидетелство на име Џељили Џељадин, Куманово. 5499
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Демиров Бајрам, Пехчево. (5501)
- Свидетелство за 8-мо одделение на име Витанов Стојанче, Пробиштип. (5503)
- Свидетелство на име Сејдула Хебиби, Тетово. (5508)
- Свидетелство на име Мунамет Берзати, Тетово. 5509
- Свидетелство на име Ахмедова Вахиде, Велес. (5510)
- Свидетелство на име Имеров Џелал, Велес. (5511)
- Свидетелство на име Нурен Џемаили, Велес. (5512)
- Свидетелство на име Цакаров Живко, Кочани. (5517)
- Свидетелство за 3 и 4 година издадено од "Боро Петрушевски" на име Стојановски Ангеле, Скопје. 5556
- Свидетелство од 1 до 7 одделение издадено од ОУ "Лиреја" на име Исмет Азири, Скопје. (5557)
- Свидетелство на име Велков Павле, Кочани. (5660)
- Свидетелство на име Ѓуровска Силвана, Св. Николе. (5666)
- Свидетелство на име Ангел Донеv, Штип. (5668)
- Свидетелство за 5-то одделение на име Салиев Меметсали, Радовиш. (5669)
- Уверение на име Симјановски Петко, Тетово. (5204)
- Ученичка книшка на име Кузеска Елизабета, Прилеп. (5279)
- Ученичка книшка на име Спиркоска Марија, Прилеп. (5280)
- Ученичка книшка на име Ристески Цанко, Прилеп. (5291)
- Ученичка книшка на име Јованов Драган, Винаца. (5518)
- Ученичка книшка на име Зорица Трендова, Радовиш. (5670)
- Ученичка книшка на име Трајкоски Стојан, Прилеп. (5680)
- Индекс на име Велкова Васка, Пробиштип. (5215)
- Индекс на име Чатлеска Билјана, Прилеп. (5235)
- Диплома на име Андонов Зоран, Кочани. (5201)
- Диплома за завршено средно образование издадена од УСО "Коце Металец" на име Агим Џемаили, Скопје. (5262)
- Диплома за завршен матурски испит издадена од УСО "Кочо Рацин" гимназија на име Златка Гајдова, Велес. (5289)
- Диплома на име Ставрева Наталија, Штип. (5507)
- Здравствена книшка на име Видимче Александра, Битола. (5202)
- Здравствена книшка на име Славко Ристоски, Тетово. (5205)
- Здравствена книшка на име Стојанка Постолова, Пробиштип. (5213)
- Здравствена книшка на име Јанинков Трајче, Штип. (5219)
- Здравствена книшка на име Имеровски Мерсад, Крушево. (5229)
- Здравствена книшка на име Хајрадиновиќ Неџарија, Крушево. (5230)
- Здравствена книшка на име Маркоски Мартин, Крушево. (5231)
- Здравствена книшка на име Темелкова Емилија, Велес. (5287)
- Здравствена книшка на име Саздовски Ѓоре, Велес. (5288)
- Здравствена книшка на име Марков Лазар, Кавадарци. (5292)
- Здравствена книшка на име Паунов Благој, Пробиштип. (5504)
- Здравствена книшка на име Драганчо Георгиевски, Битола. (5505)
- Здравствена книшка на име Наумовски Ѓорѓи, Велес. (5513)
- Здравствена книшка на име Митревски Зоран, Битола. (5523)
- Здравствена книшка на име Петрова Марина, Пробиштип. (5667)

Здравствена книшка на име Игновски Виктор, Велес.  
(5671)

Здравствена книшка на име Емини Наиле, Крушево.  
(5672)

Лична карта на име Пилатов Панче, Штип. (5218)  
Даночна картичка на име СЗД "ЗЛАТАР М.К.", Ст-ру-  
мица. (5241)

Даночна картичка бр. 5030989127149 издадена од Упра-  
ва за приходи на име Никола Чокревски-адвокат, Скопје.  
(5396)

Даночна картичка бр. 4030994249410 издадена од Упра-  
ва за приходи на име "ОСТОЈА" ДОО, Скопје. 5398

Даночна картичка бр. 4030000397068 издадена од Упра-  
ва за приходи на име "ФОЛИТЕК" ДООЕЛ, Скопје.  
(5400)

Даночна картичка бр. 4030995228913 издадена од Упра-  
ва за приходи на име ППТУ "ХУПЕРИОН", Скопје.  
(5543)

Даночна картичка бр. 5030997104344 издадена од Упра-  
ва за приходи на име "Бистро Примариус", Скопје.  
(5738)

### ОГЛАС ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА

Управниот одбор на РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје, по добиеното известување за извршениот упис на Одлуката за намалување на основната главница преку присилно повлекување на акции на Друштвото во Трговскиот регистар на Основниот суд Скопје 1 - Скопје објавува:

#### О Г Л А С ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИЦА

Врз основа на член 416 од Законот за трговски друштва и Одлуката на Собранието на акционерите на РЕПЛЕКФАРМ АД Скопје бр. 02-03/1 од 09.01.2002 година, се врши намалување на основната главница преку присилно повлекување на акции на Друштвото за фармацевтски хемиски производи РЕПЛЕКФАРМ АД со седиште на ул. "Козле" бр. 188, Скопје.

Вкупниот износ на основната главница од 9.400.000 ДЕМ во денарска противвредност од 300.800.000,00 денари се намалува за износ од 1.880.000 ДЕМ во денарска противвредност од 60.160.000,00 денари.

Висината на основната главница по намалувањето изнесува 7.500.000 ДЕМ, односно во денарска противвредност од 240.640.000,00 денари. Друштвото е согласно по барање на доверителите да ги намира или обезбеди побарувањата кои постоеле на денот кога е објавен уписот на Одлуката за намалување на основната главница во Трговскиот регистар, ако ги пријават за три месеци од денот на последната објава на овој оглас во "Службен весник на РМ".

РЕПЛЕКФАРМ  
Управен одбор  
(4627)

Друштвото за производство на опрема, резервни делови и промет ПОРД-МАШИНОПРОЕКТ Чедомир ДООЕЛ увоз-извоз, ул. "Петар Поп Арсов" бр. 19-3/2 Скопје има намера да изврши намалување на основната главница.

Се повикуваат сите доверители во рок од 90 дена да ги пријават своите побарувања.

Друштвото е согласно врз основа на побарувањата на доверителите да им ги исплати побарувањата или да им даде гаранција.

ПОРД-МАШИНОПРОЕКТ  
(4214)

### Ј А В Н И П О В И Ц И

Врз основа на член 14 став 1 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии на Република Македонија, објавува

#### О Т В О Р Е Н П О В И К Б Р. 1/02 ЗА НАБАВКА, ИСПОРАКА И МОНТАЖА НА ПЕРСОНАЛНИ СМЕТАЧИ ОД РЕНОМИРАН ПРОИЗВОДИТЕЛ (БРАНД НАМЕ) ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

1. НАБАВУВАЧ:  
Министерството за финансии на Република Македонија со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

2. ПОНУДУВАЧИ:  
Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за производство или промет на сметачки машини и друга опрема за обработка на податоци.

#### 3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА:

Набавка, испорака и монтажа на персонални сметачи од реномиран производител (бренд наме) со следниве карактеристики:

- Процесор Целерон 1.2. ГХз,
- 815е цхипсет,
- 128 МД СДРАМ,
- Интегриран графхиц,
- 20 ГБ ХДД/5.400 rpm,
- 48 ц ЦД-РОМ,
- ПС/2 Еас Аццес Кеsборд,
- Њин ЦП,
- Њарантс 3-1-1,
- 15" Монитор ТЦО99 ЕУРО

Количина 152 парчиња.

#### 4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- детален опис на понудените персонални сметачи (назив на производителот, земја на производство, модел, технички карактеристики, проспекти и др.);
- поединечна цена (од парче) и вкупна цена со посебно искажани ДДВ, царински и др. давачки, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;
- рок на испорака (искажан во календарски денови сметан од денот на склучување на договорот, односно, од уплата на авансот);
- начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавни набавки авансот не може да биде поголем од 30% вредноста на договорот и/или одложено);
- времетраење на гарантниот период (специфицирано поединечно за опремата, одржувањето и работната рака);
- податоци за постгарантниот период (сервис и резервни делови);

Понудата треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени податоци, односно понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

#### 5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

5.1. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА:

- Извод од судска регистрација на дејноста;



- Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);

- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд), не постар од шест месеци;

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци), не постар од шест месеци;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци;

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

**5.2. ДОКУМЕНТИ СО КОИ ПОНУДУВАЧОТ, СОГЛАСНО СО ЧЛЕН 23 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ, ЈА ДОКАЖУВА ТЕХНИЧКАТА СПОСОБНОСТ, А КОЈ ТРЕБА ДА БИДАТ ПРИЛОЖЕНИ ВО КОВЕРТОТ КОЈ НОСИ ОЗНАКА "ДОКУМЕНТАЦИЈА":**

- список на главни испораки на информатичка опрема во последните 3 (три) години со количините на испорачаната опрема и примачите;

- список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.);

- Понудувачот задолжително треба да достави примерок од овластувањето на производителот за персоналните сметачи кои ги нуди и заверен судски превод на македонски јазик од истото.

**6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:**

- Квалитет	25 поени;
- Цена	35 поени;
- Рок на испорака	25 поени;
- Начин и рок на плаќање	5 поени;
- Времетраење на гарантен период	10 поени.

**7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:**

Понудите треба да се достават најдоцна до 15.03.2002 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.

Понудите кои ќе пристигнат по рокот за доставување ќе се сметаат како ненавремени и нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:00 часот секој работен ден).

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 15.03.2002 година во 12:00 часот во просториите на Ми-

нистерството за финансии на РМ ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје II кат сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кој ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од Понудувачот.

Отворањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/02  
ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност (претквалификација) на понудувачите како можни носители на набавка и монтажа на:

- лифтови во објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка).

1.3. На Ограничениот повик има право да достави пријава секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

1.4. Право да достават пријава имаат и група на понудувачи кои склучиле договор за деловно техничка соработка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да ја достави потребната документација која задолжително треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас.

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

**2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ**

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката - набавка и монтажа на лифтови за објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка).

**3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА**

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавни набавки, за:

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за изминатите 3 (три) години (Биланс на успех и сл.);

3.3. Техничко - технолошки бонитет:

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;

- расположиви залихи од репроматеријали со кои располага понудувачот потребни за реализирање на набавката;

- менаџерска способност;

- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.4. Економско - финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавни набавки;

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - потврда од надлежен Основен суд), не постара од шест месеци од денот на издавањето;

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - уверение од надлежен Основен суд - оддел за прекршоци) не постар од шест месеци од денот на издавањето;

3.7. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци;

3.8. Извод од судска регистрација на дејноста (комплет, а во влошката 3 од изводот дејноста која е предмет на набавката да биде заокружена);

3.9. Список на изведени работи од ист вид во последните 3 (три) година со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите (референтна листа);

3.10. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за изведување на работите кои се предмет на набавката (дипломи, сертификати и сл.);

3.11. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.12. Рекламен, проспектен и друг вид на презентационски материјал, за одреден вид на работа (доколку располага).

Бараните документи треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

Пријавата и потребната документација која задолжително треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно назначена во точка 3 од овој оглас треба да биде доставена на македонски јазик.

#### 4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на пријавите (документацијата) изнесува 40 дена сметано од денот на објавувањето во огласот на Ограничениот повик бр. 4/02.

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да бидат разгледувани.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден).

Дополнителни информации на тел: 112-158.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за транспорт и врски, објавува

#### ПОВТОРЕН ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 9/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА ПОНУДУВАЧИ (БЕЗ ЈАВНО ОГЛАСУВАЊЕ)

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач е Министерството за транспорт и врски, пл. Црвена скопска општина бр. 4 - Скопје.

2. Предмет на набавка е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни извршители за изградба на патниот правец Богомила - Црнилиште.

3. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерската документација која ќе биде доставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација.

4. Претквалификацијата на понудувачите ќе се изврши врз основа на:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско-финансиски бонитет,
- расположлива опрема (машини, бази и други физички капацитети),
- менаџерска способност,
- искуство и стручен кадар,
- гаранција за квалитет и стандард,
- референтна листа за изведба на ваков вид на работа,
- други податоци за кои понудувачот смета дека се битни за негово претставување.

##### 5. Придружна документација:

- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на дејноста,
- доказ дека не се води стечајна постапка,
- документ за регистрација за вршење на дејност,
- документ за бонитет издаден од надлежна финансиска институција,
- потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

6. Рок за прием на документацијата е 10 дена од последното објавување.

7. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

##### II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите кон пријавата треба да ги приложат документите од точките 4. и 5.

2. Потребната документација се доставува во затворен коверт само со назнака "не отворај" и бројот на повикот.

3. Документацијата се доставува на адреса: Министерство за транспорт и врски, пл. Црвена скопска општина бр. 4 - Скопје.

##### III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Понудите кои нема да бидат доставени во предвидениот рок, како и понудите кои не се изработени според наводите во овој повик и Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

##### 2. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- квалитет на предметот на набавка,
- цена со сите давачки,
- начин на плаќање,
- рок на извршување на работите,
- референци на правното лице за ваков вид на работи,
- други оперативни трошоци.

3. Понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација треба да дадат гаранција согласно член 55 од Законот за јавни набавки.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 145-520.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за транспорт и врски, објавува

**ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 10/2001  
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА САНАЦИЈА НА  
СВЛЕЧИШТЕ С. ВЕЛЕБРДО-РОСТУШЕ СО  
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач на јавниот повик е Министерство за транспорт и врски, пл. Црвена скопска општина бр. 4 - Скопје.

1.2. Предмет на набавката е изведување на градежни работи за санација на свлечиште с. Велебрдо - Ростуше.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува согласно одредбите од Законот за јавни набавки.

**2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2.1. Тендерската документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во просториите на Министерството за транспорт и врски секој работен ден од 08-14.00 часот во времето на траење на повикот.

2.2. При подигање на тендерската документација заинтересираните понудувачи треба да уплатат 1000,00 денари неповратен надомест на жиро-сметка 130010025663116, прих.конт. 724125 прог. 11 начин 1.

**3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1. Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цена на секоја позиција од набавката посебно како и вкупната цена на набавката во денари со сите давачки (ДДВ),

- начин на плаќање,
- рок на извршување на работите,
- фактор на непредвидени работи.

**4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

4.1. Документ за бонитет на понудувачот.

4.2. Доказ дека понудувачот не е во стечај.

4.3. Доказ дека нема забрана за вршење на дејноста.

4.4. Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

**5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ**

5.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- референци на правното лице за ваков вид на работа,
- квалитет на предметот на набавката,
- цена со сите давачки,
- начин на плаќање,
- рок на извршување на работите,
- други оперативни трошоци.

**6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА**

6.1. Понудата се доставува согласно со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки и таа се доставува во еден оригинален примерок потпишан од одговорното лице на понудувачот.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

**7. РОКОВИ**

7.1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на последното објавување.

7.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во просториите на Министерството за транспорт и врски во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7.3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се доставени во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Подетални информации можат да се добијат на тел: 145-520.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 и член 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/2002), Комисијата за јавни набавки при ЕЛС општина Кичево, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА И  
ДОГРАДБА НА УЛИЦА "МЕТОДИЈА СТЕФАНОВСКИ" ВО  
КИЧЕВО**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач

- Орган за уредување и употреба на градежно земјиште во градежниот реон на општина Кичево со седиште на ул. "Борис Кидрич" бр. 1 во Кичево.

1.2. Предмет на набавката

- Изградба и реконструкција на улицата "Методија Стефановски" во Кичево.

1.3. Количина

- Дадено во тендерска документација.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- Цена на набавката изразена во денари - 60 поени,
- Рок на извршување на работите - 10 поени,
- Начин и услови на плаќање - 10 поени,
- Техничка способност-референца - 10 поени,
- Техничка и кадровска опременост - 10 поени.

1.5. Рок на доставување на понудите:

- 15 дена од денот на објавување на огласот.

1.6. Начин на плаќање

- По заверена ситуација.

1.7. Отворање на понудите ќе биде на

- Третиот ден од денот на објавениот рок за доставување на понудите во 12 часот во кабинетот на градоначалникот на општина Кичево.

**II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

Тендерската документација може да се подигне секој работен ден во просториите на ЕЛС - општина Кичево - Орган за уредување и употреба на градежно земјиште во градежниот реон на општина Кичево, во соба бр. 26, од 7:30 до 15:30 часот и за истата се плаќа надоместок од 500,00 денари на благајната на Орган за уредување и употреба на градежно земјиште во градежниот реон на општина Кичево.

**III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

Согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 02/02), некомплетните понуди нема да се разгледуваат.

**IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

Понудите треба да се достават во рокот наведен во објавата, во архивата на Органот за уредување и употреба на градежно земјиште во градежниот реон на општина Кичево, или на адреса ул. "Борис Кидрич" бр. 1 со назнака "не отворај".

**V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

Понудите кои нема да се достават во предвидениот рок и кои не се изготвени согласно Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

За дополнителни информации заинтересираните понудувачи можат да се обратат на тел: 045/223-120 секој работен ден од 7:30 до 15:30 часот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ бр. 26/98), ЈЗО Клинички Центар Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 9/2002

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на канцелариски материјал.

1.3. Тендерската документација според количини и видови може да се подигне во архивата на Клиничкиот Центар Скопје.

1.4. Предметот на набавката е делив.

1.5. Постапката околу набавката се спроведува согласно со одредбите на Законот за јавни набавки, ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02).

#### 2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- Единечна цена и вкупна цена изразена во денари, франко корисник со сите давачки,
- начин на плаќање,
- рок на испорака,
- производител, тип, марка,
- можност за поделба на набавката,
- рок на важност на понудата.

#### 3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

- име, адреса, дејност, седиште и овластени потписници на понудувачот,
- извод од судска регистрација на понудувачот, во согласност со Законот за трговски друштва, заверена копија од страна на нотар,
- доказ за финансиската способност (документ за бонитет), согласно член 22 од Законот за јавни набавки и Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98), во оригинал или заверена копија од страна на нотар,
- доказ дека врз него не е поведена стечајна постапка (во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- доказ дека врз него не е изречена мерка за безбедност забрана за вршење на дејност, во оригинал или заверена копија од страна на нотар),
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, во оригинал или копија заверена кај нотар.

Документите под алинеја 3, 4, 5 и 6 не треба да бидат постари од 6 месеци.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од страна на одговорно лице.

4.2. Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудата се доставува на адреса: ЈЗО Клинички Центар Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17, преку пошта, во архивата на Клиничкиот центар или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 19.03.2002 година, во 11 часот.

4.4. Секој учесник може да достави само една понуда.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Оцената на понудата ќе се изврши според следни критериуми:

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| - цена             | - 60 бода, |
| - квалитет         | - 10 бода, |
| - начин на плаќање | - 20 бода, |
| - рок на испорака  | - 10 бода. |

#### 6. РОКОВИ

6.1. Отворениот повик трае до 11 часот на ден 19.03.2002 година.

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 19.03.2002 година во 11 часот, во Управната зграда на Клиничкиот Центар.

6.3. Овластените претставници на понудувачот кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата треба да и предаде писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок и условите од овој повик и Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

Информации на телефон 147-954.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98) и член 23 и 24 од Законот за изменување и дополнување на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот за уредување на градежно земјиште и локални патишта Радовиш, објавува

### ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01-2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОНУДУВАЧИ (ФАЗА НА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ПРИСУСТВО НА НИВНИ ПРЕТСТАВНИЦИ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувачот на јавниот повик е Фонд за уредување на градежно земјиште и локални патишта Радовиш при општина Радовиш, ул. "22-ри Октомври" бр. 44 Радовиш.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 01-2002 е прибирање на документација од понудувачи (фаза на претквалификација) како можни носители на изведба на следните видови работи на подрачјето на општина Радовиш за 2002 година.

2.1. Проектирање површини, изградба, реконструкција и санација на јавни и сообраќајни површини, сообраќајници, тротоари, јавни паркиралишта, детски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон или тврдо лиен асфалт);

2.2. Проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, јавни паркиралишта, фонтани и други јавни површини со завршен слој од префабрикувани бетонски елементи, мермер и сл.

2.3. Проектирање и изградба на инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска и канализациона мрежа;

2.4. Проектирање, изградба и реконструкција на јавно осветлување и проектирање, реконструкција и изместување на НН- електрична мрежа;

2.5. Одржување на јавно осветлување;

2.6. Реконструкција на Дом на култура;

2.7. Изградба на Центар на месна заедница;

2.8. Набавка на материјали за одржување на јавното осветлување;

2.9. Изработка на спортски реквизити (кошеви и голови), детски реквизити (лулашки), урбана опрема, корпи за отпадоци, заштитни огради;

2.10. Набавка на компјутерска опрема;

2.11. Зимска служба.

3. Повикот е јавен и анонимен и на него може да учествуваат сите правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки и член 21 од Законот за измени и дополнувања на Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002).

5. Претквалификацијата на понудувачите ќе се изврши без присуство на нивни претставници.

## II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки врз основа на понудената документација ќе ја оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката (општи одредби, точка 2, позиција од 2.1. до 2.9.).

2. Од утврдените квалификувани понудувачи, во втора фаза ќе бидат побарани понуди за извршување на работи предвидени со Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Радовиш за 2002 година според динамика утврдена од набавувачот.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност односно извршуваат градежни работи своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценката дали ги исполнуваат условите утврдени со член 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 2/2002).

## III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Пријавувачите со пријавата ги доставуваат следните документи:

1.1. Документ за техничко-технолошки бонитет, расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;

1.2. Менаџерска способност односно референтна листа, стручен кадар и искуство за извршување на набавката;

1.3. Да нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста;

1.4. Да има документ за регистрација за вршење на дејноста;

1.5. Документ за бонитет од централниот регистар;

1.6. Потврда од Управа за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

1.7. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

Документите не смеат да бидат постари од шест месеци. Пријавите може да се однесуваат на една или повеќе позиции од предметот на набавката.

2. Документацијата се доставува во затворен плик, во кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај" бројот на јавниот повик, позицијата за која се дава пријава, и не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето на повик во последното средство за јавно информирање.

4. Пријавата и документацијата се доставува до набавувачот: Фонд за уредување на градежно земјиште и локални патишта Радовиш, ул. "22-ри Октомври" бр. 44 Радовиш.

## IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која не е изработена според барањата на овој повикот како и некомплетираната, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефоните: 032-601-098 и 032-601-164.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на општина Подареш објавува

### **ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ВОДОВОДНА МРЕЖА ВО ПОДАРЕШ ВО М.В. "КАРШИ МААЛЕ" И М.В. "ТУЛУК" - ОПШТИНА ПОДАРЕШ**

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 01/2002 е Фонд за комунално уредување и локални патишта на општина Подареш.

1.2. Предмет на набавката е проширување на водоводна мрежа во Подареш - општина Подареш во м.в. "Карши Маале" и м.в. "Тулук".

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица регистрирани за вршење на ваков вид на дејност.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки со отворен повик.

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена,
- начин на плаќање,
- квалитет,
- рок на извршување на работите.

#### 2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на општина Подареш - Подареш.

2.2. Изведбениот проект може да се види во општина Подареш - Подареш секој работен ден од 0,7 до 15,00 часот.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи и придружна документација во согласност со Законот за јавни набавки член 22 и 23:

- извод од регистрација,
- документ за бонитет,
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во процес на ликвидација потпишана од одговорното лице и потврда од надлежен суд,
- референтна листа за досегашно вршење на работи од ваков вид,
- список на технички лица кои ќе бидат вклучени во извршување на работите, работно искуство и искуство за вршење на таков вид работа.

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција, единечна и вкупна цена.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите да бидат доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудите се доставуваат по пошта на адреса општина Подареш - Фонд за комунално уредување и локални патишта - Подареш или во просториите на општина Подареш во рок од 10 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

#### 5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се доставени во предвидениот рок и кои не се изготвени во согласност со Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши 5 дена по завршувањето на рокот за доставување на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите во 12 часот во општина Подареш.

5.3. Претставниците на понудувачите се должни да покажат писмено овластување од понудувачите до Комисијата за јавни набавки.

5.4. Понудувачите можат да достават само една понуда, а можат да поднесат понуда и во делови или само за м.в. "Карши Маале" или само за м.в. "Тулук".

5.5. За подигање на тендерска документација потребно е да се уплати 1.500,00 денари и за двата дела или поединечно по делови по 1.000,00 денари за секој дел на жиро сметка бр. 200000091809231, ЕДБ 4023998 107290, депонент Стопанска банка - Радовиш, Фонд за комунално уредување и локални патишта - Подареш со назнака за отворен повик бр. 01/2002 и за кој дел.

5.6. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат секој работен ден на тел. бр. (032) 642-095.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на општина Подареш објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/2002  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА  
НАСИП ЗА ВОДОПОЈ ВО С. ПОКРАЈЧЕВО  
- ОПШТИНА ПОДАРЕШ**

**1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1.1. Набавувач на отворениот повик бр. 02/2002 е Фонд за комунално уредување и локални патишта на општина Подареш.

1.2. Предмет на набавката е изградба на насип за водопој во с. Покрајчево - општина Подареш.

1.3. Повикот е отворен, јавен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица регистрирани за вршење на ваков вид на дејност.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки со отворен повик.

1.5. Критериум за избор на најповолен понудувач:

- цена,
- начин на плаќање,
- квалитет,
- рок на извршување на работите.

**2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на општина Подареш - Подареш.

2.2. Изведбениот проект може да се види во општина Подареш - Подареш секој работен ден од 0,7 до 15,00 часот.

**3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**

3.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи и придружна документација во согласност со Законот за јавни набавки член 22 и 23:

- извод од регистрација,
- документ за бонитет,
- изјава на понудувачот дека не е под стечај или во процес на ликвидација потпишана од одговорното лице и потврда од надлежен суд,
- референцна листа за досегашно вршење на работи од ваков вид,
- список на технички лица кои ќе бидат вклучени во извршување на работите, работно искуство и искуство за вршење на таков вид работа.

3.3. Понудата треба да содржи цени за секоја позиција, единечна и вкупна цена.

**4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

4.1. Понудите да бидат доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудите се доставуваат по пошта на адреса општина Подареш - Фонд за комунално уредување и локални патишта - Подареш или во просториите на општина Подареш во рок од 10 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

**5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**

5.1. Понудите кои не се доставени во предвидениот рок не се изготвени во согласност со Законот за јавни набавки нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите ќе се изврши 5 дена по завршувањето на рокот за доставување на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите во 12 часот во општина Подареш.

5.3. Претставниците на понудувачите се должни да покажат писмено овластување од понудувачите до Комисијата за јавни набавки.

5.4. Понудувачите можат да достават само една понудата.

5.5. За подигање на тендерска документација потребно е да се уплати 1.500,00 денари на жиро сметка бр. 200000091809231, ЕДБ 4023998107290, депонент Стопанска банка Радовиш, Фонд за комунално уредување и локални патишта - Подареш.

5.6. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат секој работен ден на тел. бр. (032) 642-095.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки при општина Прилеп, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 1/2002  
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА  
ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА  
ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ  
ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Набавувачот на јавниот повик е општина Прилеп - Локална самоуправа ул. "Питу Гули" бр. 2.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 1/2002 е прибирање на техничка документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација) како можни носители на изведба на следниот вид на работа на подрачјето на општина Прилеп за 2002 година.

а) Проектирање површини, реконструкција и санација на јавни сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, јавни паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон или тврдо лиен асфалт);

б) Проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со завршен слој од префабрикувани бетонски елементи;

в) Проектирање и изградба на инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална), примарна и секундарна мрежа;

г) Проектирање, изградба и реконструкција на јавното осветлување и проектирање, реконструкција и изместување на НН-електрична мрежа;

д) Проектирање, изградба и реконструкција и одржување на јавни зелени површини;

ѓ) Одржување на јавното осветлување;

е) Набавка на материјали за одржување на јавното осветлување;

ж) Изработка на спортски реквизити (кошеви, голови), детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клучи, корпи за отпадоци, заштитна опрема);

з) Набавка на опрема за звучни системи;

с) Изработка на детални урбанистички планови за подрачјето на општина Прилеп;

и) Набавка на компјутерска опрема;

ј) Инвестиционо и тековно одржување на објекти од подрачјето на општина Прилеп;

к) Расчистување на диви депонии од смет; и

л) Зимска служба.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правните лица кои вршат соодветна дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

**II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ**

1. Комисијата за јавни набавки на општина Прилеп има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката (позиција 2а).

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат дополнителни понуди за извршување на работи предвидени со Програмата за утврдување на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2002 година, и Програмата за користење на средства од употребата на градежно земјиште на подрачјето на општина Прилеп за 2002 година, според динамика утврдена од набавувачот-општина Прилеп.

3. Понудувачите кои вршат соодветна дејност, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со членот 35 од Законот за јавни набавки.

### III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавите за понудата ги доставуваат следните документи:

- Извод од регистрација на дејноста;
- Документ за техничко-технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референт листа) и стручен кадар (квалификација и број) за извршување на набавката;
- Документ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејноста;

- Документ за економско-финансиски бонитет;
- Документ за издадено овластување за изработување на урбанистички план - лиценца (освен Генерален урбанистички план од МТВ);

- Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- Начин на плаќање.

Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, во кој во горниот лев агол треба да носи ознака " не отворај " бројот на јавниот повик и позицијата за која се дава понуда, истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рок за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во јавно гласило.

4. Документацијата се доставува до набавувачот, општина Прилеп, ул. "Питу Гули" бр. 2 соба број 12.

### IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

2. Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон број 048-402-320.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Јавното претпријатие Комунална хигиена - Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-970 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За изведување на градежно - занатски работи

1. Изведување (санација и реконструкција) на градежно-занатски работи на дел од хала за одржување на возила, за следните позиции:

1.1. Рушење и расчистување на постоечка дрвена конструкција, преградни сидови и други стари дрвени елементи, со транспорт до депонија,

1.2. Изведување на бетонска подлога-под, за израмнување,

1.3. Изведување на носечка челична или бетонска конструкција,

1.4. Изработка и изведување на покривна конструкција (дрвена или челична) и кровен покривач од лим или салонит, со кровна изолација.

Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавни набавки.

II. Тендерска документација за предметот за набавка, односно технички опис на позициите наведени под глава I, се дадени во Прилог бр. 1 на овој повик, кој може да се добие во ЈП Комунална хигиена - Скопје, ул. "Самоилова" бр. 4, во работен ден од 09,00 до 14,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цена, поединечна и вкупна за наведените позиции, со посебно искажан ДДВ,
3. Начин и услови на плаќање,
4. Рок на изведување на работите,
5. Гарантен рок, и
6. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата потребно е да се достави документација согласно Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија кај нотар) и тоа:

1. За финансиската и економската способност, согласно член 22 од Законот, односно документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет,
2. Докази согласно член 24 од Законот,
3. Доказ за техничка оспособеност на понудувачот, согласно член 23 од Законот (наведена во Прилог бр. 1).

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот, се наведени во Прилог бр. 1 на овој повик.

VI. Доставување на понудата:

1. Понудата со назнака за отворен повик бр. 03-970 во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и документацијата од глава IV треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот, на адреса: ЈП Комунална хигиена, ул. "Лазар Личеновски" бб (барака 6) - Скопје, по пошта, лично во архивата или со предавање на Комисијата на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VII. Рок за доставување на понудите:

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат и "Службен весник на РМ", а денот, времето и местото на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во Прилог број 1.

2. Понудите кои што не се доставени во утврдениот рок, кои што не ги содржат бараните податоци и документацијата од овој повик, нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефоните: 02/221-742, 613-298 и 229-039.

Комисија за јавни набавки

### ИЗВЕСТИВАЊЕ

Во врска со Отворениот повик за прибирање на понуди за набавка на бел конзумент рафиниран шеќер од увоз за стоквите резерви, број 02-18/1, објавен во дневниот весник "Нова Македонија" на 07.02.2002, и во "Службен весник на Република Македонија" број 9 од 07.02.2002 година ги известуваме доставувачите на понудите дека заради непредвидени ангажмани на комисијата, јавното отворање на понудите нема да се одржи во определениот термин на 28.02.2002.

Новиот термин на јавното отворање на понудите е: 06 март 2002 година, во 12 часот, во просториите на Бирото за стоквени резерви на ул. "Орце Николов" бр. 71, Скопје.

Комисија за јавни набавки

### АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

#### ПОКАНА ЗА КУПУВАЊЕ АКЦИИ

Агенцијата на Република Македонија за приватизација (АП), во име на Владата на Република Македонија и останатите акционери кои го претставуваат државниот капитал, објавува јавен тендер за продажба на 88,68% капитално учество, односно 163.935 обични акции во Рудници Злетово АД-Пробиштип, Рудници за олово, цинк и преработка.

Во рамки на програмата за реструктурирање на претпријатијата кои искажуваат загуби во работењето, која ја спроведува во соработка со Светската банка, Владата на Република Македонија е подготвена да го продаде Друштвото под поволни услови. Квалификуваните потенцијални инвеститори ќе имаат можност да извршат сопствена длабинска анализа на Друштвото.

Полно име на друштвото: АД Рудници за олово, цинк и преработка "ЗЛЕТОВО"  
 Седиште: "Јаким Стојковски" 2, Про-биштип  
 Основна главница на Друштвото: 18.486.200 ДЕМ (9.451.846 евра)  
 Номинална вредност на една акција: 100 ДЕМ (51,13 евра)  
 Број на акции: 184.862 обични акции  
 Краен рок за доставување на понудата: 22 април 2002 година

Понудувачите може да ја подигнат тендерската документација во канцелариите на АП во работни денови од 09,00 до 15,00 часот. Тендерската документација ќе биде предадена по извршена уплата на 511 евра во денарска противвредност (според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата), на жиро сметката на АП во Балканска банка-Скопје број 240-010000340-27 (единствен даночен број 4030993262472).

Контакт информации: Агенција на Република Македонија за приватизација, ул. "Никола Вапцаров" бр. 7, 1000 Скопје, Република Македонија, тел. +389 2 117 564, факс. +389 2 126 022, е-маил: агенцсЖмпа.орг.мк

Лице за контакт: Бети Попова.

Агенцијата на Република Македонија за приватизација ги известува сите учесници на јавниот повик објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 6, на 30.01.2002 година, за продажба на удели во друштвата: ДОО "Агрокомбинат-Македонија" од Скопје, ДОО "Опалит" од с. Чешиново, Кочани, ДОО "Универзал" 4 од Кавадарци, ДОО "Мегапроект" од Штип, ДОО "Напредок" од Самоков и ДОО "МИГ" од Скопје, дека постапката за продажба на удели се запира.

Постапката се запира заради влегување во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ("Службен весник на РМ" бр. 6/2002) на 31.01.2002 година.

Јавниот повик за продажба на удели ќе се повтори во согласност со измените во одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Агенција на Република Македонија  
за приватизација

Врз основа на член 40 став 3 и член 44 од Статутот на Тутунов комбинат "Боро Петрушевски - Папучар" а.д. Куманово (пречистен текст од 20.06.2001 година), Управниот одбор на друштвото, на 19.02.2002 година, донесе

#### О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНА ЦЕНА НА ЦИГАРИ

1. Се утврдува малопродажната цена на цигарите:  
- МАТРИЦ 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња и изнесува 40,00 денари.

- МАТРИЦ ЛИГХТС 85 мм во тврдо пакување од 20 парчиња и изнесува 40,00 денари.

- ТИТАНИЦ 85 мм во меко пакување од 20 парчиња и изнесува 22,00 денари.

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по објавувањето на истата во "Службен весник на Република Македонија".

Претседател  
на Управен одбор,  
дипл. хем **Славко Бузназовски, с.р.**

## СОДРЖИНА

	Страница
192. Одлука за разрешување на директорот на Агенцијата за разузнавање.....	1
193. Одлука за именување директор на Агенцијата за разузнавање.....	1
194. Одлука за давање согласност на Одлуката за основање друштва со ограничена одговорност.....	1
195. Одлука за основање Јавно претпријатие за водостопанисување со хидросистемот "Дојранско Езеро"-Стар Дојран.....	1
196. Одлука за измена на распоредот на средства на посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	2
197. Одлука за распишување конкурс (IV) за доделување концесии за вршење радиодифузна дејност.....	3
198. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина-минерална вода и гас CO <sub>2</sub> на Друштвото за инжењеринг, проектирање, монтажа, производство и трговија "КОДИНГ" Димитар ДООЕЛ, на локалноста "Каурба", битолско.....	4
199. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за дополнување на Статутот на јавната научна установа-Институт за тутун-Прилеп.....	5
200. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5
201. Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	5
202. Правилник за видот на информациите и документите кои се доставуваат до Дирекцијата за спречување на перење пари.	6
203. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за начинот на евидентирање и распоредување на јавните приходи...	6
204. Наредба за граничните коридори.....	7
205. Наредба за воздушните патишта.....	7
<b>Исправка</b> од Комисијата за хартии од вредност.....	8

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, п.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 30000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.